



Epson AcuLaser M1400 Series

Упатство за корисникот

NPD4442-00 MK

Содржина

Предговор

Авторско право и заштитени знаци.	6
Користење на овој прирачник.	7
Договорена терминологија.	7
Карактеристики на производот.	8
Карактеристики.	8

Поглавје 1 Спецификации

Спецификации.	9
-----------------------	---

Поглавје 2 Основна операција

Главни делови.	12
Преден изглед.	12
Заден изглед.	13
Операционен панел.	13
Режим на заштеда на струја.	14
Поставување на времето за режимот на заштеда на струја.	15
Излегување од режимот на заштеда на струја.	15

Поглавје 3 Софтвер за управување на печатачот

Двигател за печатачот.	16
Printer Setting Utility (само за Windows).	16
Status Monitor (само за Windows).	16
Launcher (само за Windows).	17

Поглавје 4 Инсталирање на двигателот на печатачот

Поврзување на вашиот печатач.	19
Поврзување на печатачот на компјутер.	19
Инсталирање на двигателот на печатачот на компјутер кои работаат во Windows.	21

Поставување на USB конекција.	21
Инсталирање двигател за печатачот на компјутери коишто работаат во Mac OS X.	22
Инсталирање на двигател.	22

Поглавје 5 Основи на печатење

За медиумот за печатење.	25
Упатства за употреба на медиуми за печатење.	25
Медиуми за печатење што можат да го оштетат вашиот печатач.	26
Упатства за складирање на медиуми за печатење.	28
Поддржани медиуми за печатење.	28
Употребливи медиуми за печатење.	29
Поставување медиуми за печатење.	31
Капацитет.	32
Димензии на медиумите за печатење.	32
Поставување медиум за печатење во механизмот за дотур со повеќекратна употреба (MPF).	32
Рачно двострано печатење (само за двигатели на печатачи во Windows).	41
Употреба на Додаток на фиоката за отпечатоци.	44
Печатење.	44
Испраќање задача да се печати.	44
Откажување задача за печатење.	45
Избирање опции за печатење.	47
Печатење прилагодена големина хартија.	52
Проверување на статусот на отпечатените податоци.	55
Печатење на страница со извештај	56
Поставки на печатачот.	57

Поглавје 6 Употреба на операциониот панел

Враќање на фабрички зададени вредности.	59
Разбирање на светличките на Операциониот панел.	59
Секвенци на сијалички.	60

Поглавје 7 Наоѓање и решавање проблеми

Расчистување заглавена хартија.	63
Избегнување заглавувања.	63

Идентификување на местото на заглавената хартија.	64
Расчистување на заглавена хартија од предницата на печатачот.	66
Расчистување на заглавена хартија од задниот дел на печатачот.	67
Расчистување на заглавена хартија од средната фиока за отпечатоци.	70
Проблеми на заглавување.	72
Основни проблеми на печатачот.	73
Проблеми со прикажување.	74
Проблеми во печатење.	74
Проблеми во квалитетот на печатење.	76
Отпечатокот е многу светол.	76
Тонерот се размачкува или отпечатокот се брише/Дамки на задната страна.	78
Произволни дамки/Замаглени слики.	79
Целиот отпечаток е празен.	79
Се појавуваат црти на отпечатокот.	80
Шаренило.	80
Фантом печатење.	80
Магла.	81
Bead-Carry-Out (BCO).	82
Обележје на сврдел.	82
Изгужвана/исфлекана хартија.	83
Горниот раб е погрешен.	84
Испакната/Нерамна хартија.	85
Други проблеми.	85
Контактирање на сервис служба.	86
Добивање помош.	86
Сијалички на операциониот панел.	86
Status Monitor Пораки.	86
Non-Genuine Mode.	86
Printer Setting Utility.	87

Поглавје 8 **Одржување**

Заменување на касетата со тонер.	88
Преглед.	89
Вадење на касетата со тонер.	90
Инсталирање на касета со тонер.	92
Порачување набавки.	93
Потрошен материјал.	94
Кога да нарачате касета со тонер.	94

Складирање на потрошен материјал.	94
Управување со печатачот.	95
Проверување на статус со Status Monitor (само Windows).	95
Заштеда на набавки.	96
Проверување на бројот на страници.	96
Поместување на печатачот.	97

Додаток А Каде да добиете помош

Контактирање на поддршката на Epson.	100
Пред да контактирате со Epson.	100
Помош за корисниците во Северна Америка.	100
Помош за корисниците во Латинска Америка.	101
Помош за корисници во Европа.	102
Помош за корисници во Тајван.	102
Помош за корисници во Австралија.	103
Помош за корисници во Сингапур.	104
Помош за корисници во Тајланд.	105
Помош за корисници во Виетнам.	105
Помош за корисници во Индонезија.	106
Помош за корисници во Хонг Конг.	107
Помош за корисници во Малезија.	108
Помош за корисници во Индија.	109
Помош за корисници во Филипини.	110

Индекс

Предговор

Авторско право и заштитени знаци

Ниеден дел на ова издание не смее да се репродуцира, да се зачувува во систем за обновување или да се пренесува во која било форма или со помош на кои било механички средства или средства за фотокопирање, запишување, или на кој било друг начин без претходно писмено одобрување од Корпорацијата Seiko Epson. Не се презема одговорност за патентот во однос на употребата на информациите што се содржани тука.

Ниту, се презема каква било одговорност за штетите што ќе резултираат од употребата на информациите што се содржани тука. Ниту корпорацијата Seiko Epson ниту нејзините подружници не одговараат кон купувачот на овој производ или трети лица за штети, загуби, трошоци, или трошоци предизвикани од набавувачот или трети лица како резултат на несреќа, неправилна употреба, или злоупотреба или неовластени промени на овој производ, поправки, или измени кај овој производ, или (освен САД) непридржување кон упатствата за ракување и одржување на корпорацијата Seiko Epson.

Корпорацијата Seiko Epson и партнерите нема да бидат одговорни за какви било штети или проблеми кои настанале од употреба на кои било опции или потрошни делови кои не се посочени како Оригинални производи на Epson или Одобрени производи на Epson од страна на корпорацијата Seiko Epson.

Apple®, Bonjour®, ColorSync®, Macintosh®, и Mac OS® се заштитни знаци на Apple Inc. во Соединетите Држави и/или во други земји.

Microsoft®, Windows Vista®, Windows®, и Windows Server® се заштитни знаци на Microsoft Corporation во Соединетите Држави и/или во други земји.

EPSON е регистриран заштитен знак и EPSON AcuLaser заштитен знак на Корпорацијата Seiko Epson.

Известување: Останатите имиња на производи што се употребени овде се наменети само за идентификување и може да се заштитни знаци на нивните сопственици. Epson не се повикува на кои било и на сите права во тие знаци.

Copyright © 2011 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Користење на овој прирачник

Договорена терминологија

1. Во овој прирачник, персоналните компјутери и работни единици заеднички се викаат „компјутери“.
2. Следниве термини се употребуваат низ целиот прирачник:

Важно:

Важна информација што мора да се прочита и следи.

Забелешка:

Дополнителни информации кои заслужуваат внимание.

Исто така погледнете:


Препораки во склоп на прирачникот.

3. Поставеноста на документите или хартијата во прирачникот е опишана на следниов начин:


☐, ☐, Поддавање со Долг Раб (Long Edge Feed) (LEF): Поддавање на документот или хартијата во машината со долгиот раб како што е прикажано подолу на илустрацијата.

☐, ☐, Поддавање со Краток Раб (Short Edge Feed) (SEF): Поддавање на документот или хартијата во машината со краткиот раб како што е прикажано подолу на илустрацијата.

LEF Ориентација



SEF Ориентација




* Повец на поддавање хартија

Карактеристики на производот

Карактеристики

Овој дел ги опишува карактеристиките на производот и ја означува нивната поврзаност.


Рачно дуплекс печатење



Дуплекс печатење се однесува на рачно печатење на две или повеќе страници на предната и задната страна на еден лист хартија. Оваа карактеристика ви овозможува намалување на потрошувачката на хартија.

Погледнете „Рачно двострано печатење (само за двигатели на печатачи во Windows)“ на страница 41 за повеќе информации.

N-Up печатење



N-up ви овозможува да печатете неколку страници на еден лист хартија. Оваа карактеристика ви овозможува намалување на потрошувачката на хартија.



За повеќе информации, погледнете ја помошта на двигателот на печатачот.

Поглавје 1

Спецификации

Спецификации

Ова поглавје ги наведува главните спецификации на печатачот. Забележете дека спецификациите можат да се променат без претходно известување.

Ставки	Опис
Вид	Работна површина
Метод на печатење	LED Ксерографија Важно: LED + LED електрофотографски систем
Систем на фузирање	Термален систем на фузирање со користење на ремен
Континуирана брзина на печатење ^{*1}	A4  : Кога обична хартија се поддава од механизмот за дотур со повеќекратна употреба Еднобојно еднострано печатење ^{*2} : 24листови/мин Важно: ^{*1} Брзината на печатење може да се намали поради одредени фактори како што се видот на хартијата, големината на хартијата и условите на печатење. ^{*2} Кога континуирано се печати единечен документ од A4  .
Резолуција	Standard: 600 × 600 dpi Висока резолуција: 1200 × 1200 dpi* *: При печатење во режим со висока резолуција, брзината на печатење може да се намали поради прилагодувањето на квалитетот на сликата. Брзината на печатење може исто така да се намали во зависност од документите.
Боја	256 бои
Големина на хартија	A4, B5, A5, Писмо (8,5 × 11 инчи), Извршно (7,25 × 10,5 инчи), Правно 13 (Фолио) (8,5 × 13 инчи), Правно 14 (8,5 × 14 инчи), Изјава, Плик (Com-10, Монарк, DL, C5), Картичка (100 × 148 мм), Картичка (148 × 200 мм), Југата 2, Југата 3, Југата 4, Југата 6, Јунага 3, Нагагата 3, Нагагата 4, Какугата 3, Прилагодена хартија (Ширина: 76,2 – 215,9 мм, Должина: 127 – 355,6 мм) Губење на сликата: 4,0 мм од горниот, долниот, левиот и десниот раб.

Ставки	Опис
Paper Type (Вид хартија)	<p>Обична, лесна хартија за картички, етикети, пливови рециклирана, картичка JPN</p> <p>Важно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Користете ја само онаа хартија којашто е препорачлива. Користење на друг вид хартија од онаа што се препорачува може да предизвика проблеми во печатењето. Погледнете „Медиуми за печатење што можат да го оштетат вашиот печатач“ на страница 26 за повеќе информации. <input type="checkbox"/> Забележете дека лош квалитет на печатење како резултат на проблеми со хартијата за печатење може да се појави кога печатачот се користи во сува, студена или многу влажна средина. <input type="checkbox"/> Печатење преку веќе отпечатената страна или на задната страна на хартија на којашто веќе се отпечатило, може да резултира во лош квалитет на печатење. <input type="checkbox"/> Кога печатите на пливови, користете пливови на коишто нема лепило. <input type="checkbox"/> Видот на хартија којшто се користи и условите на средината можат да влијаат врз квалитетот на печатењето. Поради тоа, препорачливо е да направите тест печатење и да го потврдите соодветниот квалитет на печатење пред да почнете со користење на печатачот.
Тежина на хартија	60 - 163 g/m ²
Капацитет на хартија	Стандарден: Механизам за дотур со повеќекратна употреба (MPF): 150 листови
Капацитет на фиоката за отпечатоци	Стандарден: приближно 100 листови (срвтени надолу)
Карактеристика на двострано печатење	Стандардно (Рачно)
CPU	4305/150MHz
Капацитет на меморија	Стандард: 64MB (Вградена) Важно: Горенаведениот капацитет на меморија не гарантира квалитет на печатење во зависност од видот и содржината на отпечатените податоци.
Тврд диск	—
Јазик за опис на страницата	— (Базирано на компјутерот-домаќин)

Ставки	Опис
Поддржани ОС ^{*1}	<p>Windows® XP, Windows® XP x64 Edition, Windows Vista®, Windows Vista® x64 Edition, Windows Server® 2003, Windows Server® 2003 x64 Edition, Windows Server® 2008, Windows Server® 2008 x64 Edition, Windows Server® 2008 R2 x64 Edition, Windows® 7, Windows® 7 x64 Edition, Mac OS®^{*2}</p> <p>Важно:</p> <p>^{*1} За најнови информации за поддржаните оперативни системи, контактирајте го вашиот Центар за Поддршка на Корисници или вашиот сервисер.</p> <p>^{*2} Mac OS® X 10.4.11/10.5.8 - 10.6 се поддржани.</p>
Меѓуврска	<p>Стандардна: USB 2.0 (Висока брзина)*</p> <p>*: USB 2.0 е поддржана од следново: Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Vista®, Windows Server® 2008, Windows® 7, Windows® XP x64, Windows Server® 2003 x64, Windows Vista® x64, Windows Server® 2008 x64, Windows Server® 2008 R2 x64, Windows® 7 x64, и Mac OS® X 10.4.11/10.5.8 - 10.6.</p>
Напојување	<p>AC 110 - 127 V ± 10%; 8 A; и двете 50/60 Hz</p> <p>AC 220 - 240 V ± 10%; 4 A; и двете 50/60 Hz</p>
Потрошувачка	<p>Максимално: 990 W, За време на режим на мирување: 4,0 W или помалку</p> <p>Просек:</p> <p>За време на мирување: 62 W, За време на континуирано еднобојно печатење: 380 W,</p> <p>Важно: Режим на намалена моќ: 7,8 W просечно</p>
Димензии (само главната единица)	<p>358 (Ш) × 197 (Д)^{*1} × 208 (В) мм</p> <p>Важно: ^{*1} Кога механизмот за дотур со повеќекратна употреба (MPF) е затворен.</p>
Тежина	4,6 kg (вклучувајќи потрошни делови)
Средина на користење	<p>Температура: 10 - 32 °C; Влажност: 10 - 85% (освен дефекти како последица на кондензација на влага)</p> <p>Кога не е во употреба: Температура: -20 – 40 °C; Влажност: 5 – 85% (освен дефекти како последица на кондензација на влага)</p> <p>Важно: Додека условите (температурата и влажноста) внатре во печатачот не се прилагодат на средината на инсталирање, хартијата со одредени квалитети може да предизвика лошо печатење.</p>


Поглавје 2

Основна операција

Главни делови


Овој дел нуди преглед на сериите на вашиот Epson AcuLaser M1400.

Преден изглед



1	Додаток на фиоката за отпечатоци	2	Средна фиока за отпечатоци
3	Операционен панел	4	Прекинувач за напојување
5	Капак за пристап до тонерот	6	Водилки за ширина на хартијата
7	Механизам за дотур со повеќекратна употреба (MPF)	8	Преден капак
9	Рамка за лизгање	10	Водилка за должина
11	Капак за хартија		


Заден изглед



1	Лостови	2	Барабан на фотоконукторот
3	Ваљак за поддавање хартија	4	Жлеб за хартија
5	Пренесувачки ваљак	6	Заден капак
7	Рачка за задниот капак	8	Конектор за напојување
9	USB порта		

Операционен панел

Операциониот панел има едно копче и две светлечки диоди (LED) коишто го прикажуваат статусот на печатачот.



1. ! (Грешка) LED

- Показува дека настанала грешка.

2.  (Подготвен) LED

- Го прикажува статусот на печатачот дека е подготвен за печатење.

3. Копче

- Притиснете го ова копче за да започнете со двострано печатење после поставувањето на хартијата.
- Притиснете го и држете го ова копче за време на печатењето за да ја откажете задачата за печатење.
- Притиснете го ова копче за да излезете од режим на Заштеда на струја.
- Притиснете го ова копче за да продолжете со постоечката задача којашто се наоѓа во статус на грешка како што е проблем со подавање после проверката дека хартијата е правилно поставена.


LED нуди информација за статусот на печатачот.

LED	Статус	Состојба
Грешка	Вклучено умбра светло	Се појави грешка.
	Трепка умбра	Се појави сериозна грешка.
Подготвен	Зелено вклучено	Печатачот е подготвен да печати.
	Зелено трепка	Печатачот прима, печати или чека да отпечати податоци.
	Трепка зелено пополека	Печатачот се наоѓа во режим на Заштеда на струја.

Исто така погледнете:

„Разбирање на светличките на Операциониот панел“ на страница 59

Режим на заштеда на струја

Печатачот има функција за зачувување на струјата што ја намалува потрошувачката на струјата за време на период на неактивност. Оваа карактеристика работи во ва режими: режим на намалена моќ и режим на мирување. Како што е испратен, печатачот преминува во режим на намалена моќ ена минута откако ќе заврши последната задача. Потоа печатачот преминува во режим на мирување после дополнителни 10 минути од неактивност. Во режим на заштеда на струја, LED  (Подготвен) трепка бавно.

Фабрички зададените поставки од 1 минута (режим на намалена моќ) и 10 минути (режим на мирување) можат да се променат во опсег од 1 - 30 минути (режим на намалена моќ) и 6 -11 (режим на мирување). Печатачот се враќа во состојба на поготвен-за-печатење после околу 25 секунди после повторно реактивирање.

Поставување на времето за режимот на заштеда на струја

Можете да го наведете времето за режим на заштеда на струја. Печатачот преминува во режим на заштеда на струја после наведеното време.

Следната процедура го користи Microsoft® Windows® XP како пример.

1. Кликнете **start (почни) — All Programs (Сите програми) — EPSON — EPSON AL-M1400 — Printer Setting Utility**.

Забелешка:

*Кога на вашиот компјутер се инсталирани повеќе двигатели за печатач, во оваа постапка се појавува прозорецот за селектирање на печатачот. Во овој случај, кликнете на посакуваниот печатач назначен во **Printer Name**.*

Се појавува Printer Setting Utility.

2. Кликнете го табуларот **Printer Maintenance**.
3. Изберете **System Settings** од листата на левата страна од страницата.

Се прикажува страницата **System Settings**.

4. Назначи **Low Power Timer** и **Sleep Timer** во **Power Saver Timer**.
5. Кликнете на копчето **Apply New Settings** за да биде прифатено.

Излегување од режимот на заштеда на струја

Печатачот автоматски излегува од режимот на заштеда на струја кога ќе прими задача од компјутерот. За да излезете од режимот за заштеда на струја рачно, притиснете го копчето на операциониот панел.

Поглавје 3

Софтвер за управување на печатачот

Двигател за печатачот

За да имате пристап до сите функции на вашиот печатач, инсталирајте го двигателот на печатачот од **Software Disc**.

Двигателот на печатачот му овозможува на вашиот компјутер да комуницира со печатачот и да овозможи пристап до неговите функции.

Исто така погледнете:

- „Инсталирање на двигателот на печатачот на компјутер кои работат во Windows“ на страница 21
- „Инсталирање двигател за печатачот на компјутери коишто работат во Mac OS X“ на страница 22

Printer Setting Utility (само за Windows)

Printer Setting Utility овозможува да ги разгледате или назначете поставките на системот. Исто така можете да ги дијагностицирате поставките на системот користејќи ја Printer Setting Utility.

Printer Setting Utility се состои од табуларите **Printer Settings Report**, **Printer Maintenance**, и **Diagnosis**.

Printer Setting Utility може да се инсталира од **Software Disc**.

Status Monitor (само за Windows)

Можете да го проверете статусот на печатачот со Status Monitor. Кликнете двапати на иконата за печатачот Status Monitor на рамката со задачи долу десно на екранот. Се појавува прозорецот **Printer Selection** којшто ги прикажува името на печатачот, портите за поврзување на печатачот и статусот на печатачот. Проверете ја коланата **Status** за да го знаете тековниот статус на печатачот.

Копчето **Settings**: Го прикажува екранот на **Settings** и овозможува да ги изменете поставките на Status Monitor.

Кликнете го името на посакуваниот печатач наведен на прозорецот **Printer Selection**. Се појавува прозорецот **Printer Status**.

Прозорецот **Printer Status** ве известува кога се појавува предупредување или грешка, на пример, кога се случи заглавување на хартија или кога тонерот е при крај.

Според зададените поставки, прозорецот **Printer Status** автоматски се отвора кога се појави грешка. Можете да ги назначете условите за стартирање на прозорецот **Printer Status** во **Printer Status Window Properties**.

За да ги променете појавните поставки за прозорецот **Printer Status**:

1. Кликнете со десното копче на глушецот врз иконата на печатачот Status Monitor на рамката со задачи долу десно на екранот.
2. Изберете **Printer Status Window Properties**.

Се појавува прозорецот **Printer Status Window Properties**.

3. Изберете го видот на појавниот прозорец а потоа кликнете **OK**.

На прозорецот **Printer Status** можете исто така да го проверете нивото на тонерот на печатачот.

Status Monitor може да се инсталира од **Software Disc**.

Launcher (само за Windows)


Користејќи го прозорецот **Launcher**, можете да ги отворете **Status Window** и **Printer Setting Utility**.

Следната процедура го користи Microsoft® Windows® XP како пример.

За да го отворете прозорецот **Launcher**:

1. Кликнете **start (почни)** — **All Programs (Сите програми)** — **EPSON** — **EPSON AL-M1400** — **Launcher**.

Се појавува прозорецот **Launcher**.



2. Прозорецот **Launcher** има две копчиња; **Status Window** и **Printer Setting Utility**.

Да излезете, кликнете го копчето **X** горе десно на прозорецот.

За детали, кликнете на копчето/иконата **Help** за секоја програма.

Status Window	Кликнете за да го отворете прозорецот Printer Status . Исто така погледнете: „Status Monitor (само за Windows)“ на страница 16
Printer Setting Utility	Кликнете за да го отворете Printer Setting Utility. Исто така погледнете: „Printer Setting Utility (само за Windows)“ на страница 16

Launcher може да се инсталира од **Software Disc**.


Поглавје 4

Инсталирање на двигателот на печатачот

Поврзување на вашиот печатач

Кабелот за меѓуврска за вашата серија Epson AcuLaser M1400 мора да го исполнува следното побарување:

Вид на конекција	Спецификација на конекцијата
USB	Компатибилно со USB 2.0



1	USB порта	
---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------

Поврзување на печатачот на компјутер

Поврзете го печатачот преку USB. USB конекција претставува дирекна конекција и не се користи за мрежно поврзување.

Достапната функција е прикажана во следнава табела.

Вид конекција	Достапни функции
USB	Можете да упатувате задачи за печатење преку компјутер.


USB-врска

Следните оперативни системи поддржуваат USB врска:

- Microsoft® Windows® XP
- Windows XP 64-bit Edition
- Windows Server® 2003
- Windows Server 2003 x64 Edition
- Windows Server 2008
- Windows Server 2008 64-bit Edition
- Windows Server 2008 R2
- Windows Vista®
- Windows Vista 64-bit Edition
- Windows 7
- Windows 7 64-bit Edition
- Mac OS® X 10.4.11/10.5.8 - 10.6

За да го приклучите печатачот на компјутер:

1. Проверете дали печатачот и компјутерот се исклучени и не се приклучени на извор на струја/електричен приклучок.
2. Приклучете го помалиот USB конектор во USB портата назад во печатачот а другиот крај од кабелот во USB портата од компјутерот.



* USB порта

Забелешка:

Не поврзувајте го USB кабелот од печатачот во USB конекторот што постои на тастатурата.

Инсталирање на двигателот на печатачот на компјутер кои работат во Windows

Поставување на USB конекција

Следната процедура го користи Windows XP како пример.

1. Вметнете го **Software Disc** во CD/DVD погонот на вашиот компјутер.

Се отвора **Install Navi**.

Забелешка:

Ако Софтверскиот диск не започнува автоматски, кликнете на **Start (Почни)** (**start (почни)** за Windows XP) — **All Programs (Сите програми)** (за Windows Vista и Windows 7) — **Accessories (Додатни програми)** (за Windows Vista и Windows 7) — **Run (Изврши)**, а потоа напишете **D:\EPSetup.exe** (каде D е буквата од погонот од вашиот компјутер), а потоа кликнете **OK**.

2. Поврзете го компјутерот со вашиот печатач со USB кабел.
3. Вклучете во печатачот.

Забелешка:

Ако се појави **Found New Hardware Wizard (Волшебник за пронајден нов харвер)**, кликнете **Cancel**.

4. Изберете го јазикот од списокот што се наоѓа долу лево на екранот.
5. Кликнете **Easy Install**.

Се појавува **SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (ДОГОВОР ЗА ЛИЦЕНЦАТА НА СОФТВЕРОТ)**.

6. Доколку се согласувате со условот на **SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (ДОГОВОР ЗА ЛИЦЕНЦАТА НА СОФТВЕРОТ)**, изберете **Agree (Се согласувам)** а потоа кликнете **Next**.

Се отвора **Easy Install Navi**.

7. Кликнете **Installing Driver and Software**.
8. Изберете **Personal Installation (USB)**, а потоа кликнете **Next**.
9. Кликнете **Finish** за да излезете од волшебникот. Доколку е потребно, кликнете **Print Test Page** за да отпечатите тест страница.

Инсталирање двигател за печатачот на компјутери коишто работат во Mac OS X

Инсталирање на двигател

Следната процедура користи Mac OS X 10,6 како пример.

1. Пуштете го **Software Disc** на Mac OS X.
2. Кликнете двапати на иконата **AL-M1400 Software Installer**.
3. Кликнете **Continue (Продолжи)** на екранот **Introduction (Увод)**.
4. Изберете јазик за **Software License Agreement (Договор за лиценцата на софтверот)**.
5. Откако ќе го прочитате **Software License Agreement (Договорот за лиценцата на софтверот)**, кликнете **Continue (Продолжи)**.
6. Доколку се согласувате со условите на **Software License Agreement (Договорот за лиценцата на софтверот)**, кликнете **Agree (Се согласувам)** за да продолжете со процесот на инсталација.
7. Кликнете **Continue (Продолжи)** ако се појави екранот **Select a Destination (Изберете дестинација)**.
8. Кликнете **Install (Инсталирај)** за да извршете стандардна инсталација.
9. Впишете го името и лозинката на администраторот, потоа кликнете **OK**.
10. Кликнете **Close (Затвори)** за да ја завршите инсталацијата.

Додавање печатач на Mac OS X 10.5.8/10.6 или понови верзии

1. Исклучете ги печатачот и вашиот компјутер.
2. Поврзете го печатачот со вашиот компјутер со USB кабел.
3. Вклучете ги печатачот и вашиот компјутер.
4. Прикажете ги **System Preferences (Системски побарувања)**, а потоа кликнете на иконата **Print & Fax (Печати & Факсирај)**.
5. Потврдете дека вашиот USB печатач е додаден на **Print & Fax (Печати & Факсирај)**.

Ако вашиот USB печатач не е прикажан, извршете ги следниве процедури.

6. Кликнете **+**, а потоа кликнете **Default (Зададено)**.
7. Селектирајте го печатачот поврзан преку USB од списокот **Printer Name (Име на печатачот)**.

Name (Име), Location (Локација), и Print Using (Печати користејќи) се внесени автоматски.

8. Кликнете **Add (Додај)**.

Додавање печатач на Mac OS X 10.4.11

1. Исклучете ги печатачот и вашиот компјутер.
2. Поврзете го печатачот со вашиот компјутер со USB кабел.
3. Вклучете ги печатачот и вашиот компјутер.
4. Започнете ја **Printer Setup Utility (Помошната програма за поставување печатач)**.

Забелешка:

Можете да ја најдете **Printer Setup Utility (Помошната програма за поставување печатач)** во папката **Utilities (Помошни програми)** во **Applications (Програми)**.

5. Потврдете дека вашиот USB печатач е додаден на **Printer List (Список на печатачи)**.

Ако вашиот USB печатач не е прикажан, извршете ги следниве процедури.

6. Кликнете **Add (Додај)**.
7. Кликнете **Default Browser (Зададен прелистувач)** во полето за дијалог **Printer Browser (Прелистувач на печатачи)**.
8. Селектирајте го печатачот поврзан преку USB од списокот **Printer Name (Име на печатачот)**.

Name (Име), Location (Локација) и Print Using (Печати користејќи) се внесени автоматски.

9. Кликнете **Add (Додај)**.

Поглавје 5

Основи на печатење

За медиумот за печатење

Употреба на хартија што не е соодветна за печатачот може да предизвика заглавување на хартијата, проблеми со квалитетот на сликата, или расипување на печатачот. За да постигнете најдобра изведба од вашиот печатач, препорачуваме да ја користите само хартијата што е опишана во овој дел.

Кога се користи хартија различна од таа што се препорачува, контактирајте ја локалната Epson застапничка канцеларија или овластен сервисер.

Упатства за употреба на медиуми за печатење

Фиоката на печатачот ги прима повеќето големини и видови хартија и друг специјален медиум. Следете ги следниве упатства кога ставате хартија и медиуми:

- Пред купување големо количество било каков медиум за печатење, препорачливо е прво да пробате примерок.
- За хартија од 60 до 135 gms се препорачува долго-влакнеста хартија, каде што влаклната на хартијата се протегаат по должината на листот. За хартија потечка од 135 gms препорачлива е кусо-влакнеста хартија, каде што влаклната на хартијата се протегаат по ширината на листот.
- Продувајте ја хартијата или другите спресијални медиуми пред ги ставите во фиоката за хартија.
- Не печатете на резервата налепници откако налепницата е отстранета од листот.
- Користете само хартиени пликови. Не користете пликови со прозорец, метални копчиња или лепенки со ленти за одлепување.
- Печатете ги сите пликови само на една страна.
- Одредено туткање и втиснување може да се појави при печатење на пликови.
- Не отповарувајте ја фиоката за хартија. Не ставајте медиуми за хартија над линијата за полнење на внатрешноста од водилките за ширина на хартијата.

- Прилагодете ги водилките за ширина на хартијата да се совпаднаат на големината на хартијата.
- Доколку заглавување или изгужвување на хартија почесто се појавува, користете хартија или други медиуми од ново пакување.



Предупредување:

Не користете спроведлива хартија како што е оригами хартија, карбонска хартија или хартија обложена со спроведлива материја. Кога се случува заглавување на хартија, може да предизвика краток спој и најпосле пожар.

Исто така погледнете:

- „Поставување медиум за печатење во механизмот за дотур со повеќекратна употреба (MPF)“ на страница 32
- „Поставување пливки во механизмот за дотур со повеќекратна употреба (MPF)“ на страница 37
- „Печатење на хартија со прилагодена големина“ на страница 53

Медиуми за печатење што можат да го оштетат вашиот печатач

Вашиот печатач е дизајниран да користи низа видови медиуми за задачите за печатење. Меѓутоа, одредени медиуми можат да доведат до лош квалитет на отпечатоците, зголемен број на случаи на заглавена хартија, или оштетување на печатачот.

Неприфатливи медиуми вклучуваат:

- Хартија што е премногу тешка или премногу лесна (помалку од 60 gsm или повеќе од 163 gsm)
- Фолии
- Фото хартија или обложена хартија
- Хартија за трасирање
- Осветлувачки филм
- Специјална хартија за инкџет печатач и фолии за инкџет
- Хартија што се прилепува со статика
- Прилепена или залепена хартија

- Посебно обложена хартија
- Обоена хартија со површински третмани
- Хартија што користи мастило што се распаѓа со топлина
- Хартија осетлива на светлина
- Карбонирана или некарбонирана хартија за копирање
- Хартија со груба површина, како што е јапонската хартија, или хартија направена од остатокот дрвцина или фиброзна хартија
- Пликови кои што не се рамни, или имаат преклопки, прозорчиња или лепило со ленти за отварање
- Обложени пликови
- Леплив филм
- Водна преносна хартија
- Текстилна преносна хартија
- Перфорирана хартија
- Кожна хартија, изгравирани хартија
- Спроведлива хартија како што е оригами хартија, карбонска хартија или хартија обложена со спроведлива материја
- Истуткана, извиткана, преклопена или искината хартија
- Навлажнета или водена хартија
- Брановита или стуткана хартија
- Хартија што има спојници, штипки, траки или ленти
- Хартија со налепки каде некои од налепките се одлепени, или се делумно отстранети
- Хартија претходно отпечатена од друг печатач или копирка
- Хартија претходно отпечатена на целата задна страна

**Предупредување:**

Не користете спроведлива хартија како што е оригами хартија, карбонска хартија или хартија обложена со спроведлива материја. Кога се случува заглавување на хартија, може да предизвика краток спој и најпосле пожар.

Упатства за складирање на медиуми за печатење

Создавањето добри услови на складирање на вашата хартија и другите медиуми допринесува во оптимален квалитет на печатење.

- Складирајте го медиумот за печатење во темни, ладни и релативно суви простории. Повеќето хартиени предмети се чувствителни на оштетување од ултравиолетова и видлива светлина. УВ радијација, што се емитува од сонцето и флуоресцентни сијалици, е посебно штетна за хартиените производи. Интензитетот и должината на експонирање на видлива светлина на хартиените предмети треба да се намали колку што е можно повеќе.
- Одржувајте постојана температура и релативна влажност.
- Избегнувајте поткровја, кујни, гаражи и подруми за складирање на медиумот за печатење.
- Складирајте ги медиумите за печатење рамно. Медиумите за печатење треба да се складираат на палети, кутии, полици или во кабинети.
- Избегнувајте храна и пијалоци во просторот каде што се чува или се ракува со медиумите за печатење.
- Не отворајте го пакетот со хартија сè додека не сте подготвени да ја поставите во печатачот. Оставете ја хартијата во оригиналното пакување. За повеќето комерцијални видови големини, обвивката околу топот хартија содржи внатрешна постава што ја заштитува хартијата од добивање или губење влага.
- Оставете го медиумот внатре во кесата сè додека не сте подготвени да го употребете; ставете ја назад неупотребената хартија во кесата и затворете ја за заштита на хартијата. Некои специјални медиуми се пакувани во пластични кеси што можат повторно да се затворат.

Поддржани медиуми за печатење

Користењето на непогодни медиуми за печатење можат да доведат до, зголемен број на случаи на заглавена хартија, лош квалитет на отпечатоците, расипување и оштетување на печатачот. За ефективно користење на функциите на овој печатач, користете ги предложените медиуми за печатење што се препорачуваат овде.

Важно:

Тонер може да се избрише од меиумите за печатење, ако се изводенат од вода, дожд, пареа и слично. За детали, контактирајте ја локалната Epson застапничка канцеларија или овластен сервисер.

Употребливи медиуми за печатење

Видовите медиуми за печатење што можат да се користат на овој печатач се следните:

Paper Size (Големина на хартија)	<p>A4 SEF (210 × 297 мм)</p> <p>B5 SEF (182 × 257 мм)</p> <p>A5 SEF (148 × 210 мм)</p> <p>Пликови C5 SEF (162 × 229 мм)</p> <p>Плик Монарк SEF (3,875 × 7,5 инчи)</p> <p>Плик Монарк LEF (7,5 × 3,875 инчи)*</p> <p>Пликови Com-10 SEF (4,125 × 9,5 инчи)</p> <p>Пликови DL SEF (110 × 220 мм)</p> <p>Пликови DL SEF (220 × 110 мм)*</p> <p>Писмо SEF (8,5 × 11 инчи)</p> <p>Правно SEF (8,5 × 14 инчи)</p> <p>Фолио SEF (8,5 × 13 инчи)</p> <p>Извршно SEF (7,25 × 10,5 инчи)</p> <p>Изјава SEF (139,7 × 215,9 мм)</p> <p>Поштенска картичка (100 × 148 мм)</p> <p>Поштенска картичка (148 × 200 мм)</p> <p>Јоугата 2 SEF (114 × 162 мм)</p> <p>Јоугата 2 LEF (162 × 114 мм)*</p> <p>Јоугата 3 SEF (98 × 148 мм)</p> <p>Јоугата 3 LEF (148 × 98 мм)*</p> <p>Јоугата 4 (105 × 235 мм)</p> <p>Јоугата 6 (98 × 190 мм)</p> <p>Јоунага 3 (120 × 235 мм)</p> <p>Нагагата 3 (120 × 235 мм)</p> <p>Нагагата 4 (90 × 205 мм)</p> <p>Какугата 3 (216 × 277 мм)</p> <p>Прилагодена големина: Ширина: 76,2 – 215,9 мм Должина: 127 – 355,6 мм</p>
----------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вид хартија (Тежина)	Обична Лесна хартија за картички Етикети Пликови Рециклирана Јапонска поштенска картичка
Капацитет на поставување	150 листови стандардна хартија

* Монарк, DL, Јоугата 2, и Јоугата 3 пликови можат да бидат поддржани од LEF со поклопците отворени.

Забелешка:

- SEF и LEF го означуваат правецот на поддавање на хартијата; SEF значи *short-edge feed*, поддавање од краткиот раб. LEF значи *long-edge feed*, поддавање од долгиот раб.
- Користете само ласерски медиуми за печатење. Не користете хартија за инкџет печатач за овој печатач.

Исто така погледнете:

- „Поставување медиум за печатење во механизмот за дотур со повеќекратна употреба (MPF)“ на страница 32
- „Поставување пликови во механизмот за дотур со повеќекратна употреба (MPF)“ на страница 37

Печатењето на медиуми за печатење кои се разликуваат од големината и видот на хартија селектирана во двигателот на печатачот може да доведе до заглавување на хартијата. За да сте сигурни дека печатењето ќе биде правилно направено, одберете точна големина и вид на хартија.

Поставување медиуми за печатење

Правилното поставување на медиумите за печатење помага при одбегнување на заглавувања и печатење без проблеми.

Пред поставувањето на медиумите за печатење, идентификувајте ја препорачаната страна на печатење на медиумите. Оваа информација обично се наоѓа на пакувањето на медиумите за печатење.

Забелешка:

После поставувањето на хартијата во поддавачот, назначете го истиот вид на хартија во двигателот на печатачот.

Капацитет

Механизмот за дотур со повеќекратна употреба (MPF) може да има:

- 150 листови стандардна хартија
- 16,2 мм дебела хартија
- Еден лист обложена хартија
- 16,2 мм поштенски картички
- Пет пликови
- 16,2 мм етикети

Димензии на медиумите за печатење


Механизмот за дотур со повеќекратна употреба (MPF) прифаќа медиуми за печатење со следниве димензии:

- Ширина: 76,2 – 215,9 мм
- Должина: 127 – 355,6 мм


Поставување медиум за печатење во механизмот за дотур со повеќекратна употреба (MPF)**Забелешка:**

- За да избегнете загалување на хартија, не отстранувајте го поклопецот за хартија додека печатењето е во прогрес.
- Користете само ласерски медиуми за печатење. Не користете хартија за инкџет печатач за овој печатач.


1. Отворете го предниот капак.




2. Повлечете ја нанаспред рамката на лизгање додека не застане.




3. Повлечете ја нанаспред водилката за должина додека не застане.




4. Прилагодете ги водилките за ширина на хартијата до нивната максимална ширина.




5. Пред поставувањето на медиумите за печатење, свиткајте ги листовите назад напред, а потоа продувајте ги. Исправете ги рабовите на пластот на рамна површина.




6. Поставете ги медиумите хартија во механизмот за дотур со повеќекратна употреба (MPF) прво со горниот раб и со препорачаната страна на печатење свртена нагоре.



- Прилагодете ги водилките за ширина на хартијата сè додека не се потпираат нежно на рабовите од пластот на медиумот на печатење.




- Лизнете ја водилката за должина кон печатачот сè додека не го допре медиумот за печатење.




Забелешка:


Во зависност од големината на медиумот за печатење, прво лизнете ја наназад рамката за лизгање додека не застане, а потоа стиснете ја водилката за должина и лизнете ја наназад сè додека не го допре медиумот за печатење.



9. Вметнете го капакот за хартија во печатачот а потоа порамнете го со одбележувањата на фиоката за хартија.



10. Отворете го продолжетокот на излезната фиока во две постапки. При втората постапка, извлечете го целосно додека не кликне.



11. Изберете го видот хартија од двигателот на печатачот ако поставениот медиум хартија не е стандардна обична хартија. Ако во механизмот за дотур со повеќекратна употреба (MPF) е поставен медиум за печатење означен од корисник, мора да ја означете поставката за големината на хартијата користејќи го двигателот на печатачот.

Забелешка:

За повеќе информации околу поставување на големината и видот на хартијата преку двигателот на печатачот, осврнете се на мрежната помож доставена за двигателот на печатачот.


Поставување пликови во механизмот за дотур со повеќекратна употреба (MPF)

Забелешка:


Кога печатите на пликови, задолжително назначете ја поставката за пликови во двигателот на печатачот. Ако не е назначено, сликата на печатење ќе биде завртена за 180 степени.

Кога поставувате Com-10, DL, Монарк, Јоугата 2/3/4/6, или Јоунага 3

Поставете ги пликовите со страната на која што ќе се печати свртена нагоре, страната од поклопецот свртена надолу и поклопецот свртен на десно.



За да избегнете гужвање на DL, Монарк, Јоугата 2, и Јоугата 3 препорачливо е тие да се постават со страната за печатење свртена нагоре, поклопецот отворен и свртен кон вас.




Забелешка:

Кога ги поставувате пликовите во ориентација на поддавање од долгиот раб (LEF), задолжително назначете панорамска ориентација во двигателот на печатачот.

Кога поставувате C5, Нагагата 3/4 или Какугата 3

Поставете ги пликовите со страната за печатење свртена нагоре, поклопецот отворен и свртен кон вас.




Важно:


Никогаш не користете пликови со прозорци или обложени постави. Тие водат до заглавување на хартијата и можат да доведат до оштетување на печатачот.

Забелешка:

- ❑ Ако не ги поставите пликовите во механизмот за дотур со повеќекратна употреба (MPF) веднаш откако ќе бидат извадени од пакувањето, тие можат да набубрат. За да избегнете заглавување, сплескајте ги како што е прикажано подолу кога ги поставувате во механизмот за дотур со повеќекратна употреба (MPF).



- Ако пликата и понатаму не се поддаваат правилно, свиткајте го поклопецот на пликата како што е прикажано на следнава илустрација. Виткањето ќе биде 5 мм или помалку.



- За да ја потврдете точната ориентација за секој медиум за печатење како што се пликовите, погледнете ги инструкциите во *Envelope/Paper Setup Navigator* за двигателот на печатачот.


Поставување поштенска картичка во механизмот за дотур со повеќекратна употреба (MPF)

Забелешка:

Кога печатите на поштенска картичка, задолжително назначете ги поставките за истата во двигателот на печатачот за да добиете оптимален резултат при печатење.


Кога поставувате поштенска картичка

Поставете ја поштенската картичка со страната на којашто ќе се печати свртена нагоре, и навнатре прво со горниот раб на поштенската картичка.



Кога поставувате W-поштенска картичка

Поставете ја w-поштенската картичка со страната на којашто ќе се печати свртена нагоре, и навнатре прво со левиот раб на w-поштенската картичка.



Забелешка:

За да ја потврдете точната ориентација за секој медиум за печатење како што се поштенските картички погледнете ги инструкциите во *Envelope/Paper Setup Navigator* за двигателот на печатачот.

Рачно двострано печатење (само за двигатели на печатачи во Windows)

Забелешка:

Кога печатите на извиткана хартија, исправете ја хартијата, а потоа вметнете ја во поддавачот.

Кога започнете рачно двострано печатење, се појавува прозорецот со инструкции. Забележете дека прозорецот не може повторно да се отвори откако еднаш ќе го затворите. Не затворајте го прозорецот сè додека двостраното печатење не заврши.

Операции на вашиот компјутер


Следната процедура го користи Microsoft® Windows® XP WordPad како пример.

Забелешка:

Начинот на прикажување на полето за дијалог **Properties (Својства)/Printing Preferences (Приоритети на печатење)** на печатачот се разликува во зависност од програмскиот софтвер. Осврнете се на прирачникот за вашиот соодветен програмски софтвер.

1. Од менито **File (Датотека)**, изберете **Print (Печати)**.
2. Изберете го печатачот од полето со список **Select Printer (Избери печатач)**, а потоа кликнете **Preferences (Приоритети)**.
3. Изберете го табуларот **Paper/Output**.

Од **Duplex**, изберете или **Flip on Short Edge** или **Flip on Long Edge** за да го потврдете начинот на кој двострано отпечатени страни се врзани.



4. Од **Paper Size**, изберете ја големината на документот што треба да се печати.
5. Од **Paper Type**, изберете го видот на хартијата што треба да се користи.
6. Кликнете **OK** да го затворите полето за дијалог **Printing Preferences (Приоритети на печатење)**.
7. Кликнете **Print (Печати)** во полето за дијалог **Print (Печати)** за да почнете со печатење.

Важно:


Кога започнете рачно двострано печатење, се појавува прозорецот со инструкции. Забележете дека прозорецот не може повторно да се отвори откако еднаш ќе го затворите. Не затворајте го прозорецот сè додека двостраното печатење не заврши.

Поставување медиум за печатење во механизмот за дотур со повеќекратна употреба (MPF)

1. Прво отпечатете ги парните страници (задна страна).

За документ од шест страници, последните страни се отпечатуваат по ред страна 6, страна 4, а потоа страна 2.

LED индикаторот **!** (**Грешка**) и LED **○** (**Подготвен**) трепка кога парните страници завршат со печатење.




- Откако ќе се отпечатаат парните страници, отстранете го пластот хартија од центарот на фиоката за отпечатоци.

Забелешка:

Извиткани и истуткани отпечатоци може да предизвика заглавување на хартијата. Исправете ги пред да ги поставите.

- Напластете ги отпечатоците и поставете ги како што се (со празната страна свртена нагоре) во механизмот за дотур со повеќекратна употреба (MPF), а потоа притиснете го копчето на операциониот панел. Страниците се печатат по редослед од страна 1 (заднина од страна 2), страна 3 (заднина од страна 4), а потоа страна 5 (заднина од страна 6).



Забелешка:


Печатење на двете страни од хартијата не е можно доколку документот содржи различни големини на страници.

Употреба на Додаток на фиоката за отпечатоци

Додатокот на фиоката за отпечатоци е дизајниран да го спречи медиумот за печатење да не падне од печатачот откако ќе заврши задачата за печатење.

Пред да печатите документ, потврдете дека додатокот на фиоката за отпечатоци е целосно отворен.

Продолжетокот на излезната фиока се отвора во две постапки. При втората постапка, извлечете го целосно додека не кликне.



Печатење

Овој дел покрива како да отпечатите одредени листови со информации од вашиот печатач и како да откажете задача.

Испраќање задача да се печати

Инсталирајте го двигателот на печатачот за да ги користите сите функции на печатачот. Кога изберете **Print (Печати)** од софтверски програм, се појавува прозорец којшто го прикажува двигателот на печатачот. Изберете ги соодветните поставки за специфичната задача што ја праќате да се печати. Поставките за печатење избрани преку двигателот имаат предимство над зададените поставки на менито избрани преку Printer Setting Utility.

Можеби ќе бие потребно да кликнете на **Preferences (Приоритети)** од иницијалното поле за дијалог **Print (Печати)** за да ги видите сите достапни системски поставки што можете да ги измените. Ако не се запознаети до одредена функција на прозорецот за двигателот на печатечот, отворете ја мрежната Помош за повеќе информации.

Да отпечатите задача од типична Windows програма:

1. Отворете ја датотеката што сакате да ја отпечатите.
2. Од менито **File (Датотека)**, изберете **Print (Печати)**.
3. Потврдете дека избраниот печатач во полето за дијалог е точниот печатач. Променете ги системските поставки ако е потребно (како што се страниците што сакате да ги отпечатите или број на копии).
4. Да ги прилагодите системските поставки што не се достапни од првиот прозорец, како што се **Image Quality**, **Paper Size**, или **Image Orientation**, кликнете на **Preferences (Приоритети)**.

Се појавува полето за дијалог **Printing Preferences (Приоритети на печатење)**.

5. Назначете ги поставките за печатење. Кликнете на **Help** за повеќе информации.
6. Кликнете **OK** да го затворите полето за дијалог **Printing Preferences (Приоритети на печатење)**.
7. Кликнете **Print (Печати)** за да ја испратите задачата до селектираниот печатач.

Откажување задача за печатење

Постојат неколку методи на откажување на задача за печатење.

Откажување од операциониот панел

Да откажете задача откако почнала да се печати:

1. Притиснете го копчето на операциониот панел за околу три секунди.

Забелешка:

Печатењето се откажува само за тековната задача. Сите следни задачи ќе продолжат да се печатат.

Откажување задача од компјутерот што работи на Windows

Откажување задача преку рамката со задачи

Кога пратите задача да се печати, во десниот агол на рамката со задачи се појавува мала икона на печатач.

1. Кликнете двапати на иконата на печатачот.

Список на задачи за печатење се појавува во прозорецот за печатачот.

2. Изберете ја задачата којашто сакате да ја откажете.
3. Притиснете го копчето **Delete**.
4. Кликнете **Yes (Да)** на полето за дијалог **Printers (Печатачи)** за да откажете задача на печатење.

Откажување задача преку работната површина

1. Кликнете **start (почни)** — **Printers and Faxes (Печатачи и факсови)** (за Windows XP).

Кликнете **Start (Почни)** — **Printers and Faxes (Печатачи и факсови)** (за Windows Server® 2003).

Кликнете **Start (Почни)** — **Devices and Printers (Уреди и печатачи)** (за Windows 7 и Windows Server 2008 R2).

Кликнете **Start (Почни)** — **Control Panel (Контролен панел)** — **Hardware and Sound (Хардвер и звук)** — **Printers (Печатачи)** (за Windows Vista® и Windows Server 2008).

Се појавува список со достапни печатачи.

2. Кликнете двапати на печатачот што го избравте кога ја инспративте задачата.

Список на задачи за печатење се појавува во прозорецот за печатачот.

3. Изберете ја задачата којашто сакате да ја откажете.
4. Притиснете го копчето **Delete**.
5. Кликнете **Yes (Да)** на полето за дијалог **Printers (Печатачи)** за да откажете задача на печатење.

Избирање опции за печатење

Избирање приоритети за печатење (Windows)

Приоритетите за печатење ги контролираат сите ваши заачи за печатење, освен ако не ги игнорирате специјално за одредена задача. На пример, доколку сакате да користите двострано печатење за повеќето задачи, подесете ја оваа опција во поставките на печатачот.

Да изберете приоритет на печатачот:

1. Кликнете **start (почни) — Printers and Faxes (Печатачи и факсови)** (за Windows XP).

Кликнете **Start (Почни) — Printers and Faxes (Печатачи и факсови)** (за Windows Server 2003).

Кликнете **Start (Почни) — Devices and Printers (Уреди и печатачи)** (за Windows 7 и Windows Server 2008 R2).

Кликнете **Start (Почни) — Control Panel (Контролен панел) — Hardware and Sound (Хардвер и звук) — Printers (Печатачи)** (за Windows Vista и Windows Server 2008).

Се појавува список со достапни печатачи.

2. Кликнете со десното копче на глушецот врз иконата на печатачот, а потоа кликнете **Printing Preferences (Приоритети на печатење)**.
3. Направете го вашиот избор на табуларите на двигателот, а потоа кликнете **ОК** за да ги зачувате вашите селекции.

Забелешка:

За повеќе информации за опциите на Windows двигателот за печатач, кликнете **Help** на табуларот на двигателот на печатачот за да ја погледнете мрежната Помош.

Избирање опции за поединечна задача (Windows)

Ако сакате да користете посебни опции на печатење за одредена задача, променете ги поставките на двигателот пред да ја испратите задачата до печатачот. На пример, ако сакате да користете висока резолуција за одредена графика, изберете ја оваа поставка во двигателот пред да ја печатите таа задача.

1. Со посакуваниот документ или графика отворени во вашиот програм, пристапете до полето за дијалог **Print (Печати)**.

2. Изберете го печатачот и кликнете **Preferences (Приоритети)** за да го отворете двигателот на печатачот.
3. Направете ги селекциите на табуларите на двигателот.

Забелешка:

Во Windows, можете да ги зачувате тековните опции на печатење со посебно име и да ги примените на други задачи за печатење. Направете ги селекциите на табуларот **Paper/Output, Graphics, Layout, Watermarks/Forms**, а потоа кликнете **Save (Зачувај)** под **Favorites** на табуларот **Paper/Output**. За повеќе информации кликнете **Help**.

4. Кликнете **OK** за да ги зачувате вашите селекции.
5. Отпечатете ја задачата.

Погледенете ја следнава табела за специфични опции на печатење:

Опции за печатење за Windows

Оперативен систем	Табулар на двигател	Опции на печатење
Windows XP, Windows XP x 64bit, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x 64bit, Windows Vista, Windows Vista x 64bit, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x 64bit, Windows Server 2008 R2, Windows 7, или Windows 7 x 64bit	Табулар Paper/Output	<input type="checkbox"/> Favorites <input type="checkbox"/> Duplex <input type="checkbox"/> Copies <input type="checkbox"/> Collated <input type="checkbox"/> Paper Summary <input type="checkbox"/> Paper Size <input type="checkbox"/> Paper Type <input type="checkbox"/> MPF Orientation <input type="checkbox"/> Envelope/Paper Setup Navigator <input type="checkbox"/> Printer Status <input type="checkbox"/> Restore Defaults
	Табулар Graphics	<input type="checkbox"/> Image Quality <input type="checkbox"/> Toner Saving Mode <input type="checkbox"/> Image Enhancement <input type="checkbox"/> Screen <input type="checkbox"/> Image Settings <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Apply to All Elements <input type="checkbox"/> Apply to Selected Element <input type="checkbox"/> Brightness <input type="checkbox"/> Contrast <input type="checkbox"/> Restore Defaults
	Табулар Layout	<input type="checkbox"/> Image Orientation <input type="checkbox"/> Multiple Up <input type="checkbox"/> Poster/Mixed Document <input type="checkbox"/> Output Size <input type="checkbox"/> Reduce / Enlarge <input type="checkbox"/> Margin Shift/Margin <input type="checkbox"/> Restore Defaults

Оперативен систем	Табулар на двигател	Опции на печатење
Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, или Windows 7	Табулар Watermarks/Forms	<input type="checkbox"/> Watermarks <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> New Text <input type="checkbox"/> New Bitmap <input type="checkbox"/> Edit <input type="checkbox"/> Delete <input type="checkbox"/> First Page Only <input type="checkbox"/> Forms <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Off <input type="checkbox"/> Create / Register Forms <input type="checkbox"/> Image Overlay <input type="checkbox"/> Header / Footer Options <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Restore Defaults

Избирање опции за поединечна задача (Mac OS X)

За да изберете поставки на печатење за посебна задача, изменете ги поставките на двигателот пред да ја пратите задачата до печатачот.

1. Со документот отворен во вашиот програм, кликнете **File (Датотека)**, а потоа кликнете **Print (Печати)**.
2. Изберете **Epson AcuLaser M1400** од **Printer (Печатач)**.
3. Изберете ги посакуваните опции на печатење од менијата и списоците на спуштање што се прикажани.

Забелешка:

Во Mac OS® X, кликнете **Save As (Зачувај како)** на екранот со менито **Presets (Опции)** за да ги зачувате тековните поставки за печатење. Можете да создадете неколку опции и секоја една да ја зачувате со посебно име и поставки за печатење. За да печатите задачи користејќи нецифични поставки на печатење, кликнете на советната зачувана опција во списокот **Presets (Опции)**.

4. Кликнете **Print (Печати)** за да ја отпечатите задачата.

Опции за печатење за двигател на печатач за Mac OS X :

Табелата прикажана подолу користи Mac OS X 10,6 TextEdit како пример.

Опции за печатење за Mac OS X

Ставка	Опции на печатење
	<input type="checkbox"/> Copies (Копии) <input type="checkbox"/> Collated (Сврзани) <input type="checkbox"/> Pages (Страници) <input type="checkbox"/> Paper Size (Големина на хартија) <input type="checkbox"/> Orientation (Ориентација)
Layout (Распоред)	<input type="checkbox"/> Pages per Sheet (Страни по лист) <input type="checkbox"/> Layout Direction (Правец на распоред) <input type="checkbox"/> Border (Граница) <input type="checkbox"/> Two-Sided (Двострана) <input type="checkbox"/> Reverse page orientation (Обратна ориентација на страна) <input type="checkbox"/> Flip horizontally (Преврти хоризонтално)
Color Matching (Совпаѓање на боја)	<input type="checkbox"/> ColorSync <input type="checkbox"/> Vendor Matching (Совпаѓање на набавувачи) <input type="checkbox"/> Profile (Профил)
Paper Handling (Ракување хартија)	<input type="checkbox"/> Pages to Print (Страници за печатење) <input type="checkbox"/> Page Order (Редослед на страници) <input type="checkbox"/> Scale to fit paper size (Измена на размер да одговара на големина на страницата) <input type="checkbox"/> Destination Paper Size (Големина на хартија за дестинација) <input type="checkbox"/> Scale down only (Само намалување на размер)
Cover Page (Почетна страница)	<input type="checkbox"/> Print Cover Page (Отпечати почетна страница) <input type="checkbox"/> Cover Page Type (Вид почетна страница) <input type="checkbox"/> Billing Info (Информации за наплата)
Scheduler (Распоредувач)	<input type="checkbox"/> Print Document (Отпечати документ) <input type="checkbox"/> Priority (Приоритет)

Ставка	Опции на печатење
Printer Features (Функции на печатачот)	<input type="checkbox"/> 1. Detailed Settings (Детални поставки) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Image Quality (Квалитет на слика) <input type="checkbox"/> Image Rotation (180deg) (Ротација на слика (180степени)) <input type="checkbox"/> Toner Saving Mode (Режим за зачувување на тонерот) <input type="checkbox"/> 2. Color Balance (Рамнотежа на бои) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Low Density (K) (Мала густина (K)) <input type="checkbox"/> Medium Density (K) (Средна густина (K)) <input type="checkbox"/> High Density (K) (Висока густина (K)) <input type="checkbox"/> 3. Paper Handling (Ракување со хартија) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Paper Type (Вид хартија) <input type="checkbox"/> 4. Printer Specific Options (Опции специфични за печатач) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Skip Blank Pages (Прескокни празни страни)
Summary (Преглед)	

Печатење прилагодена големина хартија

Овој дел објаснува како да печатите за прилагодена големина на хартија користејќи го двигателот на печатачот.

Начинот на поставување на прилагодената големина хартија е ист како и оној на поставување стандардна големина хартија.

Исто така погледнете:

„Поставување медиум за печатење во механизмот за дотур со повеќекратна употреба (MPF)“ на страница 32

Дефинирање на прилагодени големини на хартија

Пред печатењето, поставете ја прилагодената големина во двигателот на печатачот.

Забелешка:

Кога ја поставувате големината на хартијата во двигателот на печатачот, задолжително наведете ја онаа големина што го има и медиумот што го користите за печатење. Поставување на погрешна големина за печатење може да предизвика дефект на печатачот. Ова е посебно вистина доколку конфигурирате поголема големина кога се користи тесна хартија.

Употреба на двигателот на печатачот за Windows

Во двигателот за печатачот во Windows, поставете ја прилагодената големина во полето за дијалог **Custom Paper Size**. Овој дел ја објаснува процедурата користејќи Windows XP како пример.

За Windows XP или поново, лозинка на администраторот им дозволува само на оние корисници со административни права да ги менуваат поставките. Корисници без администраторски права можат само да ја разгледаат содржината.

1. Кликнете на **start (почни) — Printers and Faxes (Печатачи и факсови)**.
2. Кликнете со десното копче на глушецот врз иконата на печатачот, а потоа изберете **Properties (Својства)**.
3. Изберете го табуларот **Configuration**.
4. Кликнете **Custom Paper Size**.
5. Изберете ја прилагодената поставеност што сакате да ја дефинирате од **Details**.
6. Назначете ја должината на краткиот и долгиот раб под **Change Setting For**. Можете да ги назначете вредностите или преку внесување на истите директно, или користејќи ги копчињата за стрелките нагоре и надолу. Должината на краткиот раб не може да биде подолга од долгиот раб, дури и да е во склоп на назначениот опсег. Должината на долгиот раб не може да биде пократок од краткиот раб, дури и да е во склоп на назначениот опсег.
7. Да назначете име на хартијата, изберете го полето за штиклирање **Name the Paper Size**, а потоа внесете го името во **Paper Name**. За името на хартијата може да се употребат до 14 ознаки.
8. Доколку е потребно, повторете ги постапките 5 и 7 за да дефинирате друга прилагодена големина.
9. Кликнете **OK** двапати.

Печатење на хартија со прилагодена големина

Користете ја следнава процедура за печатење користејќи двигатели за печатење во Windows или Mac OS X.

Користејќи Windows двигател за печатач

Овој дел ја објаснува процедурата користејќи Windows XP WordPad како пример.

Забелешка:

Начинот на прикажување на полето за дијалог **Properties (Својства)/Printing Preferences (Приоритети на печатење)** на печатачот се разликува во зависност од програмскиот софтвер. Осврнете се на прирачникот за вашиот соодветен програмски софтвер.

1. Од менито **File (Датотека)**, изберете **Print (Печати)**.
2. Изберете го печатачот како печатач што ќе се користи и кликнете **Preferences (Приоритети)**.
3. Изберете го табуларот **Paper/Output**.
4. Изберете ја големината на оригиналниот документ од **Paper Size**.
5. Изберете го соодветниот вид хартија од **Paper Type**.
6. Кликнете го табуларот **Layout**.
7. Од **Output Size**, изберете ја прилагодената големина којашто ја дефиниравте. Ако ја изберете прилагодената големина од **Paper Size** во чекор 4, изберете **Same as Paper Size**.
8. Кликнете **OK**.
9. Кликнете **Print (Печати)** во полето за дијалог **Print (Печати)** за да почнете со печатење.

Користејќи Mac OS X двигател за печатач

Овој дел ја објаснува процедурата користејќи Mac OS X 10.6 TextEdit како пример.

1. Од менито **File (Датотека)**, изберете **Page Setup (Поставување на страната)**.
2. Изберете го печатачот како печатач што ќе се користи од **Format For (Форматирано за)**.
3. Од **Paper Size (Големина на хартија)**, изберете **Manage Custom Sizes (Раководи со прилагодени големини)**.
4. Во прозорецот **Custom Paper Sizes (Прилагодена големина на хартија)**, кликнете **+**.

Новосоздадена поставка „Untitled (Неименувано)“ е прикажана на списокот.

- Кликнете двапати „Untitled (Неименувано)“ и внесете го името за поставката.
- Внесете ја големината на оригиналниот документ во полињата **Width (Ширина)** и **Height (Висина)** од **Paper Size (Големина на хартија)**.
- Означете **Non-Printable Area (Поле за непечатење)** доколку е потребно.
- Кликнете **ОК**.
- Потврдете дека новосоздадената големина на хартија е селектирана во **Paper Size (Големина на хартија)**, а потоа кликнете **ОК**.
- Од менито **File (Датотека)**, изберете **Print (Печати)**.
- Кликнете **Print (Печати)** за да почнете со печатење.

Проверување на статусот на отпечатените податоци

Проверување на статус (само Windows)

Можете да го проверете статусот на печатачот со Status Monitor. Кликнете двапати на иконата за печатачот Status Monitor на рамката со задачи долу десно на екранот. Се појавува прозорецот **Printer Selection** којшто ги прикажува името на печатачот, портите за поврзување на печатачот и статусот на печатачот. Проверете ја коланата **Status** за да го знаете тековниот статус на печатачот.

Копчето **Settings**: Го прикажува екранот на **Settings** и овозможува да ги изменете поставките на Status Monitor.

Кликнете го името на посакуваниот печатач наведен на прозорецот **Printer Selection**. Се појавува прозорецот **Printer Status**. Можете да го проверете статусот на печатачот и на задачата на печатење.

За повеќе информации околу Status Monitor, погледнете Help. Следната процедура го користи Windows XP како пример:

- Кликнете **start (почни)** — **All Programs (Сите програми)**.
- Изберете **EPSON**.

3. Изберете **EPSON AL-M1400**.
4. Изберете **Activate Status Monitor**.

Се појавува прозорецот **Printer Selection**.

5. Кликнете го името на посакуваниот печатач на списокот .

Се појавува прозорецот **Printer Status**.

6. Кликнете **Help**.

Исто така погледнете:

„Status Monitor (само за Windows)“ на страница 16

Печатење на страница со извештај

За да ги потврдите поставките на печатачот, отпечатите извештај.

Овој дел објаснува методот на печатење на страницата со извештај.

Печатење System Settings страница

За да ги потврдите деталните поставки на печатачот, отпечатите System Settings извештај.

Printer Setting Utility

Следната процедура го користи Windows XP како пример.

1. Кликнете **start (почни) — All Programs (Сите програми) — EPSON — EPSON AL-M1400 — Printer Setting Utility**.

Забелешка:

Кога на вашиот компјутер се инсталирани повеќе двигатели за печатач, во оваа постапка се појавува прозорецот за селектирање на печатачот. Во овој случај, кликнете на посакуваниот печатач назначен во **Printer Name**.

Се појавува Printer Setting Utility.

2. Кликнете го табуларот **Printer Settings Report**.

3. Изберете **Reports** од листата на левата страна од страницата.

Се прикажува страницата **Reports**.

4. Кликнете **System Settings**.

Страницата System Settings се отпечатува.

Поставки на печатачот

Можете да ги изберете поставките на менито и соодветните вредности преку Printer Setting Utility.

Следната процедура го користи Windows XP како пример.

Забелешка:

Зададените фабрички вредности може да се разликуваат за различни земји. Овие поставки се активни сè додека не се избрани нови или не се обновени фабрички зададените вредности.

За да изберете нова вредност како поставка:

1. Кликнете **start (почни) — All Programs (Сите програми) — EPSON — EPSON AL-M1400 — Printer Setting Utility**.

Забелешка:

*Кога на вашиот компјутер се инсталирани повеќе двигатели за печатач, во оваа постапка се појавува прозорецот за селектирање на печатачот. Во овој случај, кликнете на посакуваниот печатач назначен во **Printer Name**.*

Се појавува Printer Setting Utility.

2. Кликнете го табуларот **Printer Maintenance**.
3. Изберете ја посакуваната ставка на менито.

Секоја ставка на менито има листа на вредности за истата. Вредноста може да биде:

- Фраза или збор што ја опишува поставката
- Нумеричка вредност што може да се промени
- On или Off поставка

4. Изберете ја посакуваната вредност, а потоа кликнете го копчето поврзано со секоја ставка на менито.

Поставките на двигателот може да имаат предимство над претходно направените промени и можеби ќе биде потребно да ги промените зададените вредности во Printer Setting Utility.



Поглавје 6

Употреба на операциониот панел

Враќање на фабрички зададени вредности

После извршување на Initialize NVM (Иницијализирај ја Постојаната меморија) и рестартирање на печатачот, сите параметри на менијата или податоците се вратени на фабрички зададените вредности.

1. Исклучете го печатачот.
2. Отворете го задниот капак.
3. Вклучете го печатачот додека го притискате надолу копчето на операциониот панел.

Уверете се дека LED  (**Подготвен**) и LED  (**Грешка**) трепкаат. Ако овие LED индикатори не трепкаат, исклучете го печатачот, а потоа извршете ја повторно постапката 3.

4. Затворете го задниот капак.

Печатачот започнува да ја иницијализира Постојаната меморија (NVM).

Важно:

Никогаш не обидувајте се да го исклучите печатачот. Печатачот ќе престане да функционира.


Печатачот автоматски се рестартира за да ги примени поставките.

Разбирање на светличките на Операциониот панел

Светличките на операциониот панел имаат различно значење, во зависност од нивниот редослед. Умбра и зелените светла што се исклучени, вклучени или трепкаат ги прикажуваат условите на печатачот.



	LED	Исклучено	Вклучено	Брзо трепкање	Бавно трепкање
1	Грешка	—			Ниедно

	LED	Исклучено	Вклучено	Брзо трепкање	Бавно трепкање
2	Ready	—	●		



Секвенци на сијалички

Следната табела го прикажува статусот на сијаличките.

1	2	Статус на печатачот
Грешка	Подготвен	
—	●	Ready Тонерот е при крај. Исто така погледнете: „Заменување на касетата со тонер“ на страница 88
—		Превземање Загревање после вклучување Прима податоци, чека податоци, печати Печатење кога тонерот при крај. Исто така погледнете: „Заменување на касетата со тонер“ на страница 88 Враќање од режим на мирување
—		Во режим на заштеда на струја Исто така погледнете: „Режим на заштеда на струја“ на страница 14

1	2	Статус на печатачот
Грешка	Подготвен	
		Нема поставена хартија Поставете ја хартијата, а потоа притиснете го копчето на операциониот панел. Исто така погледнете: „Поставување медиум за печатење во механизмот за дотур со повеќекратна употреба (MPF)“ на страница 32
		Поставена е хартија со погрешна големина. Исто така погледнете: „Поставување медиум за печатење во механизмот за дотур со повеќекратна употреба (MPF)“ на страница 32
		Се случи заглавување на хартија. Исто така погледнете: „Расчистување заглавена хартија“ на страница 63
		Чека за рачно двострано печатење *1
		Откажување задача Во режим на Initialize NVM (Иницијализирај ја Постојаната меморија) Исто така погледнете: „Враќање на фабрички зададени вредности“ на страница 59
	—	Тонерот е при крај на својот рок на употреба. Исто така погледнете: „Заменување на касетата со тонер“ на страница 88
		Задниот капак е отворен. Затворете го задниот капак.
		Сите други проблеми со моторот: проблем со вентилаторот, проблем со единицата на грејачот итн. Исклучете ги печатачот, а потоа вклучете го.
	—	Се појави сериозна грешка. Исклучете ги печатачот, а потоа вклучете го. Контактирајте ја локалната Ерсон застапничка канцеларија или овластен сервисер доколку оваа грешка се појавува постојано.

*1 Поставете хартија за втората страна (непар) страници, и притиснете го копчето на операциониот панел.

Исто така погледнете:

„Рачно двострано печатење (само за двигатели на печатачи во Windows)“ на страница 41

Поглавје 7

Наоѓање и решавање проблеми

Расчистување заглавена хартија

Вминателен избор на соодветен медиум за печатење и правилно поставување ќе ви овозможи избегнување на повеќето заглавувања.

Исто така погледнете:

- „За медиумот за печатење“ на страница 25
- „Поддржани медиуми за печатење“ на страница 28

Забелешка:

Пред купување големо количество било каков медиум за печатење, препорачливо е прво да пробате примерок.

Избегнување заглавувања

- Користете само препорачливи медиуми за печатење.
- Погледнете „Поставување медиум за печатење во механизмот за дотур со повеќекратна употреба (MPF)“ на страница 32 за правилно поставување на медиумот за печатење.
- Не преоптоварувајте ги изворите за медиумите за печатење. Проверете дали висината на напластениот медиум за печатење не ги преминува ознаките означени на водилките за ширина на хартијата.
- Не поставувајте истуткан, подвиткан, влажен или извиткан медиум за печатење.
- Свиткајте го, продувајте го и исправете го медиумот за печатење пред да го поставите. Ако се случи заглавување со медиумот за печатење, обидете се да поддадете по еден лист преку механизмот за дотур со повеќекратна употреба (MPF).
- Не користете медиум за печатење што сте го пресекле или скратиле.
- Не мешајте големина, тежина или вид на медиум за печатење во истиот извор за медиумот.
- Проверете дека препорачаната страна за печатење е свртена нагоре кога го вметнувате медиумот за печатење.

- Чувајте го медиумот за печатење складиран во прифатлива средина.
- Проверете дека сите кабли што се поврзуваат во печатачот се правилно прицврстени.
- Преголемо прицврстување на водилките може да предизвика заглавување на хартијата.

Исто така погледнете:

- „За медиумот за печатење“ на страница 25
- „Поддржани медиуми за печатење“ на страница 28
- „Упатства за складирање на медиуми за печатење“ на страница 28

Идентификување на местото на заглавената хартија




Внимание:

Не обидувајте се да отстранете заглавена хартија длабоко внатре во производот, посебно хартија завиткана околу единица за фузирање или тоplotен ваљак. Во спротивно, тоа може да предизвика повреди или изгореници. Брзо исклучете го производот и контактирајте го вашиот Epson застапник.

Важно:

Не обидувајте се да расчистувате заглавена хартија користејќи алатки или инструменти. Ова може трајно да го оштети печатачот.

Следната илустрација покажува каде најчесто може да се случи заглавување во текот на патеката на медиумот за печатење.




1	Средна фиока за отпечатоци
2	Преносен ремен
3	Лостови
4	Заден капак
5	Преден капак
6	Механизам за дотур со повеќекратна употреба (MPF)

Расчистување на заглавена хартија од предницата на печатачот


Забелешка:

За да ја решите грешката прикажана на операциониот панел, мора да ги расчистите сите медиуми за печатење од патеката на медиумите за печатење.


1. Извадете го капакот на хартијата.



2. Извадете ја заглавената хартија од предниот дел на печатачот.



3. Заменете го капакот за хартија во печатачот.



4. За да го воспоставите печатачот, притиснете го копчето на операциониот панел според инструкциите на прозорецот **Printer Status**.

Важно:

Не употребувајте преголема јачина врз капакот за хартија. Ако тоа го правите, можете да го оштетите истиот или внатрешноста на печатачот.

Расчистување на заглавена хартија од задниот дел на печатачот


Важно:

- За да избегнете електричен шок, пред да извршете одржување, секогаш исклучувајте го печатачот и извадете го кабелот за струја од вземјениот електричен приклучок.
- За да избегнете изгореници, не вадете ја заглавената хартија веднаш после печатењето. Единицата за фузирање станува екстремно жешка за време на употреба.


Забелешка:

За да ја решите грешката прикажана на операциониот панел, мора да ги расчистите сите медиуми за печатење од патеката на медиумите за печатење.


1. Турнете ја дршката на задниот капак и отворете ја задниот капак.




2. Подигнете ги лостовите.




3. Извадете ја заглавената хартија од задниот дел на печатачот.



4. Навалете ги лостовите во нивната оригинална позиција.



5. Затворете го задниот капак.



Ако проблемот не е решен, можеби сеуште има останато парче хартија внатре во печатачот. Употребете ја следнава процедура за да расчистете заглавувањето.

6. Поставете медиум за печатење во механизмот за дотур со повеќекратна употреба (MPF) доколку нема медиум за печатење.
7. Отворете ја Printer Setting Utility, кликнете на **Jam Recovery** на табуларот **Printer Maintenance**.
8. Кликнете го копчето **Start**.

Медиумот за печатење се подава за да турне заглавената хартија.

Расчистување на заглавена хартија од средната фиока за отпечатоци


Важно:

- ❑ За да избегнете електричен шок, пред да извршите одржување, секогаш исклучувајте го печатачот и извадете го кабелот за струја од вземјениот електричен приклучок.
- ❑ За да избегнете изгореници, не вадете ја заглавената хартија веднаш после печатењето. Единицата за фузирање станува екстремно жешка за време на употреба.


Забелешка:

За да ја решите грешката прикажана на операциониот панел, мора да ги расчистите сите медиуми за печатење од патеката на медиумите за печатење.


1. Турнете ја дршката на задниот капак и отворете ја задниот капак.




2. Подигнете ги лостовите.




3. Извадете ја заглавената хартија од задниот дел на печатачот. Ако не пронајдете хартија во патеката на хартијата, отсртанете ја заглавената хартија од средната фиока за отпечатоци.



4. Навалете ги лостовите во нивната оригинална позиција.



5. Затворете го задниот капак.



Ако проблемот не е решен, можеби сеуште има останато парче хартија внатре во печатачот. Употребете ја следнава процедура за да расчистете заглавувањето.

6. Поставете медиум за печатење во механизмот за дотур со повеќекратна употреба (MPF) доколку нема медиум за печатење.
7. Отворете ја Printer Setting Utility, кликнете на **Jam Recovery** на табуларот **Printer Maintenance**.
8. Кликнете го копчето **Start**.

Медиумот за печатење се подава за да турне заглавената хартија.

Проблеми на заглавување

Заглавување поради поддавање

Проблем	Акција
Се случува погрешно поддавање на медиумот за печатење.	Проверете дали хартијата е правилно вметната во механизмот за дотур со повеќекратна употреба (MPF).
	Во зависност од медиумот за печатење што се користи, превземете ја било која од слениве акции: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> За дебела хартија, користете ја онаа што е 163 gsm или помалку. <input type="checkbox"/> За тенка хартија, користете ја онаа што е 60 gsm или повеќе. <input type="checkbox"/> За плико, проверете дали е правилно поставено во механизмот за дотур со повеќекратна употреба (MPF) како што е наложено во „Поставување пликови во механизмот за дотур со повеќекратна употреба (MPF)“ на страница 37.
	Ако пликото е деформирано, исправете го или употребете друго плико.
	Ако извршувате рачно двострано печатење, уверете се дека медиумот за печатење не е извиткан.
	Продувајте го медиумот за печатење.
	Доколку медиумот за печатење е влажен, превртете го истиот. Доколку проблемот продолжи и понатаму, употребете медиум за печатење што не е влажен.

Забелешка:

Доколку проблемот продолжи дури откако ги превзедовте сите предложени акции опишани погоре, онтактирајте ја локалната Epson застапничка канцеларија или овластен сервисер.

Загалавување поради многубројно поддавање

Проблем	Акција
Се случува многубројно поддавање на медиумот за печатење.	Проверете дали хартијата е правилно вметната во механизмот за дотур со повеќекратна употреба (MPF).
	Доколку медиумот за печатење е влажен, употребете медиум што не е влажен.
	Продувајте го медиумот за печатење.

Забелешка:

Доколку проблемот продолжи дури откако ги превзедовте сите предложени акции опишани погоре, онтактирајте ја локалната Epson застапничка канцеларија или овластен сервисер.


Основни проблеми на печатачот

Некои проблеми на печатачот може лесно да се решат. Доколку се случи проблем со вашиот печатач, проверете го секое едно од следниве:


- Кабелот за напојување е поврзан со печатачот и со правилно вземјен електричен приклучок.
- Печатачот е вклучен.
- Електричниот приклучок не е исклучен на било кој електричен прекинувач.
- Другата електрична апаратура приклучена на приклучокот работи.

Доколку го проверивте сето ова погоре, и сеуште имате проблем, исклучете го печатачот, причекајте 10 секунди, а потоа вклучете го печатачот. Ова најчесто го решава проблемот.

Проблеми со прикажување

Проблем	Акција
Откако ќе се вклучи печатачот, не се вклучува LED индикаторот за  (Подготвен).	Исклучете го печатачот, причекајте 10 секунди, а потоа вклучете го печатачот

Проблеми во печатење

Проблем	Акција
Печатачот запира за време на задачата за печатење.	Проверете дали пораката се појавува на прозорецот Printer Status. Ако се појави пораката „Cooling Down Wait for a few minutes“, печатачот се разлаува бидејќи температурата на печатачот е премногу висока. Ве молиме причекајте неколку минути. Откако печатачот ќе се разлади, печатењето повторно ќе започне.
Задачата не се отпечати или се отпечатени погрешки ознаки.	Уверете се дека LED индикаторот  (Подготвен) е вклучен.
	Уверете се дека медиумот за печатење е поставен во печатачот.
	Потврдете дека го користете точниот двигател на печатачот.
	Уверете се дека го користете точниот USB кабел и дека е безбедно прицврстен на печатачот.
	Потврдете дека е избран точниот медиум за печатење.
	Доколку користите спулер на печатачот, потврдете дека нема застој во спулерот.

Проблем	Акција
Се случува погрешно поддавање или многубројно поддавање на медиумот за печатење.	Уверете се дека медиумот за печатење што го користите ги задоволува спецификациите на вашиот печатач. Исто така погледнете: „Употребливи медиуми за печатење“ на страница 29
	Продувајте ја хартијата пред поставувате.
	Уверете се дека медиумот за печатење е поставен правилно.
	Уверете се дека водилките за ширина и должина на хартијата се прилагодени правилно.
	Не преполнувајте ги изворите за медиумите за печатење.
	Не присилувајте го медиумот за печатење кога го поставувате во механизмот за дотур со повеќекратна употреба (MPF). Во спротивно, може да се закоси или свитка.
	Уверете се дека медиумот за печатење не е извиткан.
	Поставете ја правилно препорачаната страна за печатење за видот на медиум што го користите. Исто така погледнете: „Поставување медиуми за печатење“ на страница 31
	Свртете го медиумот за печатење надолу или околу и обидете се да печатите повторно да видите дали ќе се подобри поддавањето.
	Не мешајте ги видовите на медиуми за печатење.
	Не мешајте аркови на медиуми за печатење.
	Отстранете ги горните и долните извиткани листови од аркот, пред да го поставите медиумот за печатење.
	Наполнете го изворот за медиум за печатење само кога е празен.
Пликото е подвиткано после печатење.	Уверете се дека пликото е поставено како што е наложено во „Поставување пликови во механизмот за дотур со повеќекратна употреба (MPF)“ на страница 37.
Страницата завршува на неочекувани места.	Зголемете ја вредноста за Fault Time-Out во менито System Settings што се наоѓа на табуларот Printer Maintenance во Printer Setting Utility.
Медиумот за печатење не се таложи уредно во средната фиока за отпечатоци.	Превртете го пластот на медиумот за печатење во механизмот за дотур со повеќекратна употреба (MPF).
Печатачот не печати дуплекс страници.	Изберете Flip on Short Edge или Flip on Long Edge од менито Duplex на табуларот Paper/Output во двигателот на печатачот.

Проблеми во квалитетот на печатење


Забелешка:

Во овој дел, некои процедури ја користат *Printer Setting Utility* или *Status Monitor*.

Исто така погледнете:

- „*Printer Setting Utility (само за Windows)*“ на страница 16
- „*Status Monitor (само за Windows)*“ на страница 16

Отпечатокот е многу светол





Проблем	Акција
Отпечатокот е многу светол.	<p>Касетата за тонер можеби е потрошена или потребно е да се замени. Потврдете го количеството тонер во касетата за тонер.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Проверете го Estimated Toner Level на табуларот Consumables во прозорецот Printer Status. 2. Заменете ја касетата за тонер доколку е потребно.
	<p>Потврдете дека медиумот за печатење е сув и дека се употребува точниот медиум за печатење.</p> <p>Доколку не е така, употребете го препорачаниот медиум за печатачот.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Отворете ја Printer Setting Utility, кликнете на Adjust BTR на табуларот Printer Maintenance. 2. Прилагодете ја поставката за видот на медиум што се користи. 3. Кликнете го копчето Apply New Settings. <p>Исто така погледнете: „Употребливи медиуми за печатење“ на страница 29</p>
	<p>Обидете се да ја измените поставката Paper Type во двигателот на печатачот.</p> <p>На табуларот Paper/Output во Printing Preferences (Приоритети на печатење) од двигателот на печатачот, променете ја поставката Paper Type.</p>
	<p>Онеспособете го режимот за заштита на тонер во двигателот на печатачот.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. На табуларот Графика во Приоритет на печатење од двигателот на печатачот, потврдете дека полето за штиклирање Режим за заштеда на тонер не е избрано .

Забелешка:

Доколку проблемот продолжи дури откако ги превзедовте сите предложени акции опишани погоре, онтактирајте ја локалната Epson застапничка канцеларија или овластен сервисер.

Тонерот се размачкува или отпечатокот се брише/Дамки на задната страна




Проблем	Акција
Тонерот се размачкува или отпечатокот се брише. Отпечатокот има дамка на задната страна.	<p>Површината на медиумот за печатење можеби е нерамна. Обидете се да ја измените поставката Paper Type во двигателот на печатачот. На пример, изменете ја од Plain на Lightweight Cardstock.</p> <ol style="list-style-type: none"> На табуларот Paper/Output во Printing Preferences (Приоритети на печатење) од двигателот на печатачот, променете ја поставката Paper Type. <p>Потврдете дека е избран точниот медиум за печатење. Доколку не е така, употребете го препорачаниот медиум за печатачот.</p> <p>Исто така погледнете: „Употребливи медиуми за печатење“ на страница 29</p>
	<p>Прилагодете ја температурата на единицата за фузирање.</p> <ol style="list-style-type: none"> Отворете ја Printer Setting Utility, и кликнете на Adjust Fusing Unit на табуларот Printer Maintenance. Прилагодете ја темепатурата што ја менувате со покачување на вредноста за вашиот медиум за печатење. Кликнете го копчето Apply New Settings.

Забелешка:

Доколку проблемот продолжи дури откако ги превзедовте сите предложени акции опишани погоре, онтактирајте ја локалната Epson застапничка канцеларија или овластен сервисер.

Произволни дамки/Замаглени слики




Проблем	Акција
Отпечатениот резултат има произволни дамки или е замаглен.	Уверете се дека касетата за тонер е правилно инсталирана. Исто така погледнете: „Инсталирање на касета со тонер“ на страница 92
	Доколку користите неоригинални касети за тонер, инсталирајте оригинален модел на касета за тонер.

Забелешка:


Доколку проблемот продолжи дури откако ги преведовте сите предложени акции опишани погоре, онтактирајте ја локалната Epson застапничка канцеларија или овластен сервисер.

Целиот отпечаток е празен



Ако се случи овој проблем, контактирајте ја локалната Epson застапничка канцеларија или овластен сервисер.

Се појавуваат црти на отпечатокот



Ако се случи овој проблем, контактирајте ја локалната Epson застапничка канцеларија или овластен сервисер.


Шаренило

Проблем	Акција
Отпечатокот има ишаран изглед.	<p>Прилагодете ја косината на преносот.</p> <ol style="list-style-type: none"> Отворете ја Printer Setting Utility, кликнете на Adjust BTR на табуларот Printer Maintenance. Прилагодете ја поставката за видот на медиум што се користи. Кликнете го копчето Apply New Settings. <p>Ако употребувате непрепорачлив медиум за печатење, користете го медиумот за печатење што се препорачува за печатачот.</p>

Забелешка:

Доколку проблемот продолжи дури откако ги преведовте сите предложени акции опишани погоре, онтактирајте ја локалната Epson застапничка канцеларија или овластен сервисер.

Фантом печатење



Проблем	Акција
Отпечатокот содржи фантом печатење.	<p>Површината на медиумот за печатење можеби е нерамна. Обидете се да ја измените поставката Paper Type во двигателот на печатачот. На пример, изменете ја од Plain на Lightweight Cardstock.</p> <p>1. На табуларот Paper/Output во Printing Preferences (Приоритети на печатење) од двигателот на печатачот, променете ја поставката Paper Type.</p>
	<p>Прилагодете ја температурата на единицата за фузирање.</p> <p>1. Отворете ја Printer Setting Utility, и кликнете на Adjust Fusing Unit на табуларот Printer Maintenance.</p> <p>2. Прилагодете ја темепатурата што ја менувате со покачување на вредноста за вашиот медиум за печатење.</p> <p>3. Кликнете го копчето Apply New Settings.</p>
	<p>Ако употребувате непрепорачлив медиум за печатење, користете го медиумот за печатење што се препорачува за печатачот.</p>

Забелешка:

Доколку проблемот продолжи дури откако ги превзедовте сите предложени акции опишани погоре, онтактирајте ја локалната Epson застапничка канцеларија или овластен сервисер.

Магла

Проблем	Акција
Отпечатокот е замаглен.	<p>Кога целото е отпечатено осветлено, контактирајте ја локалната Epson застапничка канцеларија или овластен сервисер.</p>
	<p>Кога отпечатената страна е делумно осветлена, започнетете го Clean Developer.</p> <p>1. Отворете ја Printer Setting Utility, и кликнете на Clean Developer на табуларот Diagnosis.</p> <p>2. Кликнете го копчето Start.</p>

Забелешка:


Доколку проблемот продолжи дури откако ги превзедовте сите предложени акции опишани погоре, онтактирајте ја локалната Epson застапничка канцеларија или овластен сервисер.

Bead-Carry-Out (BCO)

Проблем	Акција
Се случува Bead-Carry-Out (BCO).	<p>Ако печатачот е инсталиран на локација со голема висина, поставете ја висината на локацијата.</p> <ol style="list-style-type: none"> Отворете ја Printer Setting Utility, и кликнете на Adjust Altitude на табуларот Printer Maintenance. Изберете ја вредноста блиска до висината на локацијата кадешто е инсталиран печатачот. Кликнете го копчето Apply New Settings.

Забелешка:


Доколку проблемот продолжи дури откако ги превзедовте сите предложени акции опишани погоре, онтактирајте ја локалната Epson застапничка канцеларија или овластен сервисер.

Обележје на сврдел

Проблем	Акција
Отпечатокот има обележје на сврдел.	<p>Касетата за тонер можеби е потрошена или потребно е да се замени. Потвдрете го количеството тонер во касетата за тонер.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Проверете го Estimated Toner Level на табуларот Consumables во прозорецот Printer Status. 2. Заменете ја касетата за тонер доколку е потребно.
	<p>Стартирајте го Clean Developer.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Отворете ја Printer Setting Utility, и кликнете на Clean Developer на табуларот Diagnosis. 2. Кликнете го копчето Start.

Забелешка:


Доколку проблемот продолжи дури откако ги превзедовте сите предложени акции опишани погоре, онтактирајте ја локалната Epson застапничка канцеларија или овластен сервисер.

Изгужвана/исфлекана хартија

Проблем	Акција
<p>Отпечатокот е изгужван.</p> <p>Отпечатокот е исфлексан.</p>	<p>Потврдете дека е избран точниот медиум за печатење.</p> <p>Доколку не е така, употребете го препорачаниот медиум за печатачот.</p> <p>Доколку гужвањето почесто се појавува, користете хартија или други медиуми од ново пакување.</p> <p>Исто така погледнете:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> „Употребливи медиуми за печатење“ на страница 29 <input type="checkbox"/> „За медиумот за печатење“ на страница 25 <hr/> <p>Ако користите плико, проверете дали наборот е на 30 мм од четирите рабови на пликото.</p> <p>Ако наборот е на 30 мм од четирите рабови на пликото, тоа се смета за нормално. Нема проблем со вашиот печатач.</p> <p>Ако не, превземете ги следниве акции:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ако пликото е Com-10 плико, кое е 220 мм или подолго и има поклопец на долгиот раб, употребете друга големина на плико. <input type="checkbox"/> Ако пликото е C5, кое е 220 мм или подолго и има поклопец на кустиот раб, поставете го во механизмот за дотур со повеќекратна употреба (MPF) со поклопецот отворен и свртен нагоре. <input type="checkbox"/> Ако пликото е Monarch или DL, кое е пократко од 220 мм, поставете го во механизмот за дотур со повеќекратна употреба (MPF) поддаден со долгиот раб со поклопецот отворен и свртен нагоре. <p>Ако проблемот продолжи, употребете друга големина на плико.</p>

Забелешка:


Доколку проблемот продолжи дури откако ги превзедовте сите предложени акции опишани погоре, онтактирајте ја локалната Epson застапничка канцеларија или овластен сервисер.

Горниот раб е погрешен

Проблем	Акција
Горниот раб е погрешен.	Уверете се дека рабовите се точно поставени на програмата што ја користите.

Забелешка:

Доколку проблемот продолжи дури откако ги преведовте сите предложени акции опишани погоре, онтактирајте ја локалната Epson застапничка канцеларија или овластен сервисер.

Испакната/Нерамна хартија

Проблем	Акција
Површината за печатење станала испакната/нерамна.	<p>Исчитете ја единицата за фузирање.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Поставете еден лист хартија на механизмот за дотур со повеќекратна употреба (MPF), а потоа отпечатите голема слика преку цела страница. 2. Поставете го отпечатениот лист со станата на која треба да се печати свртена надолу, а потоа отпечатите празна стана.

Забелешка:

Доколку проблемот продолжи дури откако ги преведовте сите предложени акции опишани погоре, онтактирајте ја локалната Epson застапничка канцеларија или овластен сервисер.

Други проблеми

Проблем	Акција
Се појавила кондензација внатре во печатачот.	Ова обично се случува неколку часови откако ќе ја затоплите собата на зима. Ова исто така се случува кога печатачот работи во локација кадешто релативната влажност достигнува 85% или повеќе. Прилагодете ја влажноста или преместете го печатачот во посоодветна средина.

Контактирање на сервис служба

Кога се јавувате за сервисирање на печатачот, бидете подготвени да го опишете проблемот што го имате или статусот на LED на операциониот панел.

Треба да го знаете моделот на вашиот печатач и неговиот сервиски број. Погледнете ја налепницата на задниот капак на вашиот печатач.

Добивање помош

Epson нуди неколку автоматски дијагностички алатки да ви помогнат да создадете и одржите квалитетно печатење.

Сијалички на операциониот панел

Операциониот панел доставува информации и помош за решавање на проблемите. Кога се појави грешка или состојба на предупредување, LED индикаторите на операциониот панел ве информираат за проблемот.

Исто така погледнете:

„Разбирање на светличките на Операциониот панел“ на страница 59

Status Monitor Пораки

Status Monitor е алатка што е вклучена со **Software Disc**. Тој автоматски го проверува статусот на печатачот кога правате задача за печатење. Ако печатачот не може да ја отпечати вашата задача Status Monitor автоматски прикажува предупредување на екранот на вашиот компјутер за да ве извести дека печатачот бара ваша интервенција.

Non-Genuine Mode

Кога сакате да го користите печатачот во Non-Genuine Mode, овозможете го Non-Genuine Mode и заменете ја касетата за тонер.

Важно:

Ако го користите печатачот во *Non-Genuine Mode*, работата на печатачот може да не е најоптимална. И сите проблеми што би можеле да се појават поради употребата на *Non-Genuine Mode* не се покриени со нашата гаранција за квалитет. Континуираната употреба на *Non-Genuine Mode* може да преизвика печатачот да се расипе, и сите трошоци за поправка ќе бидат сносени од страна на корисниците.

Забелешка:

За да го оневозможите *Non-Genuine Mode*, збришете го изборот на полето за штиклирање веднаш до **On** на страната **Non-Genuine Mode** на табуларот **Printer Maintenance** во *Printer Setting Utility*.

Printer Setting Utility

Следната процедура го користи Windows XP како пример.

1. Кликнете **start (почни) — All Programs (Сите програми) — EPSON — EPSON AL-M1400 — Printer Setting Utility**.

Забелешка:

Кога на вашиот компјутер се инсталирани повеќе двигатели за печатач, во оваа постапка се појавува прозорецот за селектирање на печатачот. Во овој случај, кликнете на посакуваниот печатач назначен во **Printer Name**.

Се појавува *Printer Setting Utility*.

2. Кликнете го табуларот **Printer Maintenance**.
3. Изберете **Non-Genuine Mode** од листата на левата страна од страницата.

Се прикажува страницата **Non-Genuine Mode**.

4. Изберете го полето за штиклирање веднаш до **On**, а потоа кликнете го копчето **Apply New Settings**.

Поглавје 8

Одржување

Заменување на касетата со тонер

Epson касетите со тонер се достапни само преку Epson.

Препорачливо е да употребувате Epson касета со тонер за вашиот печатач. Epson не нуди гаранција за проблеми предизвикани поради употреба на додатоци, делови или компоненти коишто не се доставено од Epson.



Предупредување:

- ❑ *Користите метка или влажна крпа да го соберете истурениот тонер. Никогаи не употребувајте правосмукалка за истурениот тонер. Може да се запали од електрична искра внатре во правосмукалката и да предизвика експлозија. Ако ви се истури големо количество тонер, контактирајте го вашиот локален Epson застапник.*
- ❑ *Никогаи не фрлајте ја касетата со тонер во пламен. Остатокот од тонерот во касетата може да се запали и да предизвика изгореници или експлозија. Доколку имате користен тонер што не ви е потребен повеќе, контактирајте го вашиот локален Epson застапник за негово отстранување.*



Внимание:

- ❑ *Чувајте ги касетите со тонер вон дофат на деца. Ако дете случајно голтне тонер, плукнете го, и исплакнете ја устата со вода, напијте се вода и веднаш консултирајте се со лекар.*
- ❑ *Кога ги заменуваат касетите со тонер, внимавајте да не го истурите тонерот. Во случај тонерот да се истури, избегнувајте контакт со алиштата, кожата, очите и устата како и вдишување.*
- ❑ *Ако тонерот се истури на кожата или облеката, измиете го со сапун и вода. Доколку честитки од тонерот влезат во очите, мијте ги со многу вода најмалку 15 минути сè додека надрознетоста не исчезне. Консултирајте се со лекар доколку е потребно. Доколку вдишите честитки од тонерот, одете на место со свеж воздух и исплакнете ја устата со вода. Ако голтнете тонер, плукнете го, и исплакнете ја устата со вода, напијте се вода и веднаш консултирајте се со лекар.*

Важно:

Не тресете ја употребената касета со тонер за да избегнете истурања на тонерот.

Преглед

Печатачот има касета со тонер со една боја: црна (Ц).

Кога касетата со тонер ја постигне границата на употреба, LED сијаличките на операциониот панел се вклучуваат, и следнава порака се појавува на прозорецот **Printer Status**.

LED		Порака	Останат принос на страници	Статус и дејство на печатачот
Грешка	Ready			
—	●	Црната касета треба наскоро да се замени.* ¹	Приближно 200 страници* ²	Касетата со тонер е при крај. Подгответе нова.
●	—	Заменете ја касетата со тонер. Или проверете дали касетата е правилно поставена.	—	Касетата со тонерот го достигнала крајот на својот век на траење. Заменете ја старата касета со тонер со нова.

*¹ Ова предупредување се појавува само кога се користи Epson касета за тонер (Non-Genuine Mode е оневозможено во Printer Setting Utility).


*² Кога е поставена касета со тонер со висок капацитет, останатиот принос на страници е приближно 400 страници.

Важно:


- Кога ја поставувате користената касета со тонер на земја или на маса, ставете неколку листови хартија под касетата со тонер да го прифатите тонерот што би можел да се истури.
- Не употребувајте ги повторно касетите со тонер што ќе ги извадите од печатачот. Во спротивно може да се намали квалитетот на печатење.
- Не тресете ги и не чукајте ги користените касети со тонер. Остатокот од тонерот може да се истури.
- Препорачуваме да ги употребете касетите со тонер во рок од една година откако ќе се извадат од пакувањето.

Вадење на касетата со тонер

1. Отворете го предниот капак.




2. Отворете го капакот за пристап до тонерот.



3. Поставете неколку листови хартија на подот или на масата каде што ќе ја поставите извадената касета со тонер.


4. Свртете ја касетата со тонер спротивно на движењето на часовникот за да ја откочете.



5. Извлечете ја нанадвор касетата за тонер.

Важно:


- Не допирајте го затвораот на употребената касета со тонер.
- Секогаш извлекувајте ја касетата за тонер пополека за да не се истури тонерот.



6. Ставете ја касетата со тонер на листовите од хартија поставени во постапката 3.

Инсталирање на касета со тонер


1. Отпакувајте ја новата касета со тонер и затресете ја пет пати за да го дистрибуируете тонерот подеднакво.



Забелешка:

Ракувајте внимателно со касетата со тонер за да избегнете истурање на тонерот.


2. Прилагодете ја касетата со тонер на држачот за касета, а потоа свртете ја во правецот на часовникот за да ја порамнете со ознаките за заклучување.




Важно:

Задолжително поставете ја цврсто касетата со тонер пред печатење. Во спротивно, може да предизвика одредени дефекти.

- Затворете го капакот за пристап то тонерот додека не кликне.



- Затворете го предниот капак.



- Спакувајте ја отстранетата касета со тонер во кутијата во којашто беше спакувана касетата со тонер што ја инсталиравте.
- Внимавајте да не дојдете во контакт со истурениот тонер и отстранете ги листовите хартија поставени под извадената касета со тонер.

Порачување набавки

Касетата со тонер треба од време на време да се нарача. Касетата со тонер содржи инструкции за инсталирање на кутијата.

Потрошен материјал

Важно:

Употребата на потрошен материјал што не е препорачан од Epson може да го влоши квалитетот и работата на машината. Користете го само оној потрошен материјал препорачан од Epson.

Име на производ	Код на производ
КАСЕТА СО ТОНЕР СО ВИСОК КАПАЦИТЕТ	0650
КАСЕТА СО ТОНЕР СО СТАНДАРДЕН КАПАЦИТЕТ	0652
ВРАТЕТЕ ЈА КАСЕТАТА СО ТОНЕР СО ВИСОК КАПАЦИТЕТ	0651

Кога да нарачате касета со тонер

LED сијаличките на операциониот панел и прозорецот **Printer Status** прикажуваат предупредување кога касетите со тонер се приближуваат до времето кога треба да се заменат. Потврдете дека имате резерва за замена при рака. Важно е да се нарача касета со тонер кога овие предупредувања првпат се појавуваат за да се избегне прекин во печатењето. Прозорецот **Printer Status** прикажува порака за грешка кога касетите со тонер мора да се заменат.

Важно:

Печатачот е дизајниран да понуди најстабилна изведба и квалитет на печатење кога се користи со препорачаните касети со тонер. Некористењето на препорачаната касета со тонер за оваа машина ја намалува изведбата и квалитетот на печатење на печатачот. Исто така можете да направите трошоци доколку машината се расипе. Да добиете поддршка на корисници и постигнете оптимална изведба на печатачот, задолжително користете ги касетите со тонер препорачани од Epson.

Складирање на потрошен материјал

Чувајте го потрошниот материјал во своето оригинално пакување сè додека не се потребни за употреба. На складирајте го потрошниот материјал на/во:

- Температура повисока од 40 °C (140 °F).
- Средина со екстремни промени на влага и температура.
- Дирекна сончева светлина.

- Прашливи места
- Автомобил за подолг временски период.
- Среди на каде што се присутни корозовни гасови.
- Среди на со сол во воздухот.

Управување со печатачот

Проверување на статус со Status Monitor (само Windows)

Status Monitor е алатка што се инсталира со вашиот Epson двигател за печатачот. Автоматски го проверува статусот на печатачот кога праќате задача за печатење. Status Monitor може да го провери останатото количество на тонер во касетата.

Започнување на Status Monitor.

Кликнете вапати на иконата Status Monitor на рамката со задачи или кликнете со десното копче на глушецот врз иконата и изберете **Printer Selection**.

Ако иконата Status Monitor не се прикажува на рамката со задачи, отворете го Status Monitor од менито **start (почни)**.

Следната процедура го користи Microsoft® Windows® XP како пример.

1. Кликнете **start (почни)** — **All Programs (Сите програми)** — **EPSON** — **EPSON AL-M1400** — **Activate Status Monitor**.

Се појавува прозорецот **Printer Selection**.

2. Кликнете го името на посакуваниот печатач на списокот .

Се појавува прозорецот **Printer Status**.

За повеќе информации за Status Monitor, погледнете ја помошта на интернет.

Исто така погледнете:

„Status Monitor (само за Windows)“ на страница 16

Заштеда на набавки

Можете да промените неколку поставки во печатачот за да заштедите хартија.

Набавка	Поставка	Функција
Касета со тонер	Toner Saving Mode во табуларот Graphics на двигателот на печатачот	Ова поле за штиклирање им овозможува на корисниците да изберат режим на печатење што користи помалку тонер. Кога се користи ова функција, квалитетот на сликата ќе биде помала отколку кога истата не се користи.
Медиум за печатење	Multiple Up во табуларот Layout на двигателот на печатачот	<p>Печатачот печати две или повеќе страници на една страна од листот. Достапниот број што секој двигател на печатачот може да го отпечати на еден лист хартија е следниов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Двигател на печатачот за Windows: 2, 4, 8, или 16 страни <input type="checkbox"/> Двигател на печатачот за Mac OS® X: 2, 4, 6, 9 или 16 страни <p>Комбинирано со поставката за двострано печатење, Multiple Up дозволува печатење до 32 страни на еден лист хартија. (16 слики на предната и 16 на задната страна)</p>

Проверување на бројот на страници

Вкупниот број на отпечатени страници може да се провери со отпечатување на System Settings страна. Вкупниот број на отпечатени страници е прикажан во одделот Print Volume, класифициран според големините на страницата.

Отпечаток на една страна (вклучувајќи N-Up) се брои како една задача, а двостраното печатење (вклучувајќи N-Up) се брои како две. Ако се случи грешка после печатењето на една страна за време на двостраното печатење, тоа се брои како едно.

За време на двостраното печатење, празна страна може автоматски да биде вметната во зависност од поставките на програмата. Во тој случај, празната страна се брои како една. Меѓутоа, кога се врши вострано печатење за непарни страници, празната страна вметната на задната страна на послената непарна страница не се брои.

Забелешка:


Осврнете се на „Печатење System Settings страница“ на страница 56 за детали како да ја отпечатите страницата System Settings.

Поместување на печатачот


Забелешка:

Задната страна на печатачот е потешка од предната. Забележете ја оваа разлика во тежина кога го поместувате печатачот.


1. Исклучете го печатачот.




2. Извадете го кабелот за напојување и USB кабелот.




3. Извадете ја хартијата од средната фиока за отпечатоци доколку ја има. Затворете го додаток на фиоката за отпечатоци.




4. Извадете го капакот на хартијата.




5. Извадете ја хартијата од механизмот за дотур со повеќекратна употреба (MPF). Чувајте ја хартијата завиткана и подалеку од влага и нечистотија.



- Лизнете ја наназад лизгачката рамка и водилката за должина сè додека секоја од нив не застане.




- Затворете го предниот капак.



- Подигнете го печатачот и поместете го нежно.

Забелешка:

Ако печатачот треба да се помести на поголемо растојание, касетата со тонер треба да се извади за да се избегне истурање на тонерот и печатачот треба да се спакува во кутија.



Додаток А

Каде да добиете помош

Контактирање на поддршката на Epson

Пред да контактирате со Epson

Ако производот на Epson не работи правилно и не може да го решите проблемот со помош на информациите за наоѓање и решавање проблеми во документацијата на производот, контактирајте со службата за поддршка на Epson за помош. Ако поддршката на Epson во вашата област не е наведена подолу, контактирајте со застапникот од каде што го купивте производот.

Поддршката на Epson може да ви помогне многу побрзо ако им ги дадете следните информации:

- Серискиот број на производот
(Етикетата со серискиот број на производот е обично на задната страна на производот).
- Модел на производот
- Верзија на софтверот на производот
(Кликнете **About, Version Info (Информација за верзијата)**, или слично копче во софтверот на производот.)
- Марка и модел на компјутерот
- Име на верзија на оперативниот систем на компјутерот
- Имиња и верзии на софтверските апликации што нормално ги користите со печатачот

Помош за корисниците во Северна Америка

Epson нуди услуги на техничка поддршка наведени подолу.

Интернет поддршка

Посетете ја Epson веб страницата за поддршка <http://epson.com/support> и изберете го вашиот производ за решенија на општи проблеми. Можете да превземете двигатели и документација, да добиете Често Постапувани Прашања и совет за решавање на проблемите, или да испратете е-пошта до Epson со вашите прашања.

Разговарајте со претставник за поддршка

Јавете се на: (888) 377-6611, од 6:00 до 18:00, Пацифичка временска зона, од понеделник до петок. Часовите и деновите за поддршка може да се променат без најава.

Пред да се јавите, задолжително имајте го идентификациониот број на апаратот, што е вклучен во информациите на Посакуваниот заштитен план на Epson што пристигна со вашиот печатач. Потребен ќе ви биде сервискиот број на печатачот и доказ за купување.

Купување набавки и додатоци

Можете да набавите оригинални Epson касети со мастило, касети со тонер, хартија и додатоци од овластен Epson препродавач. За да го најдете најблискиот препродавач, јавете се на 800-GO-EPSON (800-463-7766). Или можете да купите на интернет на <http://www.epsonstore.com> (продажби во САД) или <http://www.epson.ca> (продажби во Канада).

Помош за корисниците во Латинска Америка

Електронските услуги на поддршка се достапни 24 часа дневно на следниве веб страни:

Услуга	Пристап
Интернет	Преку интернет, можете да ја добиете веб страната на Epson за Латинска Америка на http://www.latin.epson.com Во Бразил, можете да го добиете Epson на http://www.epson.com.br

За да разговарате со претставник за поддршка, јавете се на еден од броевите подолу:

Country	Телефонски број
Аргентина	(54 11) 5167-0300
Бразил	(55 11) 3956-6868
Чиле	(56 2) 230-9500

Country	Телефонски број
Колумбија	(571) 523-5000
Коста-Рика	(50 6) 2210-9555, (800) 377-6627
Мексико	(52 55) 1323-2052, 01-800-087-1080
Перу	(51 1) 418-0210
Венецуела	(58 212) 240-1111

Помош за корисници во Европа

Проверете го вашиот **Pan-European Warranty Document** за информации за тоа како да контактирате со поддршката на Epson.

Помош за корисници во Тајван

Контактот за информации, поддршка и услуги е:

Интернет (<http://www.epson.com.tw>)

Достапни се информации за спецификации за производи, преземање двигатели и прашања за производи.

Epson HelpDesk (Phone: +0280242008)

Нашиот тим во Оперативниот центар може да ви помогне со следното преку телефон:

- Прашања за продажба и информации за производи
- Прашања или проблеми околу употребата на производот
- Прашања за сервис за поправка и гаранција

Сервисен центар за поправки:

Телефонски број	Факс-број	Адреса
02-23416969	02-23417070	No.20, Beiping E. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan

Телефонски број	Факс-број	Адреса
02-27491234	02-27495955	1F., No.16, Sec. 5, Nanjing E. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan
02-32340688	02-32345299	No.1, Ln. 359, Sec. 2, Zhongshan Rd., Zhonghe City, Taipei County 235, Taiwan
039-605007	039-600969	No.342-1, Guangrong Rd., Luodong Township, Yilan County 265, Taiwan
038-312966	038-312977	No.87, Guolian 2nd Rd., Hualien City, Hualien County 970, Taiwan
02-82273300	02-82278866	5F.-1, No.700, Zhongzheng Rd., Zhonghe City, Taipei County 235, Taiwan
03-2810606	03-2810707	No.413, Huannan Rd., Pingzhen City, Taoyuan County 324, Taiwan
03-5325077	03-5320092	1F., No.9, Ln. 379, Sec. 1, Jingguo Rd., North Dist., Hsinchu City 300, Taiwan
04-23291388	04-23291338	3F., No.510, Yingcai Rd., West Dist., Taichung City 403, Taiwan
04-23805000	04-23806000	No.530, Sec. 4, Henan Rd., Nantun Dist., Taichung City 408, Taiwan
05-2784222	05-2784555	No.463, Zhongxiao Rd., East Dist., Chiayi City 600, Taiwan
06-2221666	06-2112555	No.141, Gongyuan N. Rd., North Dist., Tainan City 704, Taiwan
07-5520918	07-5540926	1F., No.337, Minghua Rd., Gushan Dist., Kaohsiung City 804, Taiwan
07-3222445	07-3218085	No.51, Shandong St., Sanmin Dist., Kaohsiung City 807, Taiwan
08-7344771	08-7344802	1F., No.113, Shengli Rd., Pingtung City, Pingtung County 900, Taiwan

Помош за корисници во Австралија

Epson Australia сака да ви обезбеди високот ниво на услуги за потрошувачи. Ги обезбедуваме следните извори за здобивање со информации како дополнение на документацијата на производот:

Застапник

Не заборавајте дека застапникот може да ви помогне да ги идентификувате и решите проблемите. Застапникот секогаш треба прв да го повикате за совет во однос на проблемите; тие честопати може да ги решат проблемите брзо и лесно, како и да ве советуваат за следниот чекор што треба да го преземете.

Интернет URL <http://www.epson.com.au>

Пристапете до веб-страниците на Epson Australia. Вреди да ја посетите и да сурфате овде повремено! Оваа веб-страница ви дава можност за симнување драјвери, контактни места на Epson, информации за нови производи и техничка поддршка (е-пошта).

Телефон за помош на Epson

Оперативниот центар на Epson е обезбеден како крајна поддршка за проверка дали нашите клиенти имаат пристап до совет. Операторите во Оперативниот центар може да ви помогнат при инсталирање, конфигурација и работа со производот на Epson. Нашите вработени во Предпродажниот оперативен центар обезбедуваат литература за новите производи на Epson, како и совети за локацијата на најблискиот застапник и сервисер. Многу видови прашања се одговорени тука.

Броевите на Оперативниот центар се:

Телефон: 1300 361 054

Факс: (02) 8899 3789

Ви советуваме да ги имате сите неопходни информации при рака кога ќе посвоните. Колку повеќе информации подготвите, толку побрзо може да ви помогнеме да го решите проблемот. Овие информации опфаќаат документацијата за производот на Epson, типот компјутер, оперативниот систем, програмите со апликации и кои било други информации кои ќе ви се чинат неопходни.

Помош за корисници во Сингапур

Извори за информации, поддршка и услуги кои што се достапни од Epson Singapore се:

Интернет (<http://www.epson.com.sg>)

Достапни се информации за спецификации за производи, преземање двигатели, Најчесто поставувани прашања (FAQ) Прашања за продажба и техничка поддршка преку е-пошта.

Epson HelpDesk (Телефон: (65) 6586 3111)

Нашиот тим во Оперативниот центар може да ви помогне со следното преку телефон:

- Прашања за продажба и информации за производи
- Прашања или проблеми околу употребата на производот
- Прашања за сервис за поправка и гаранција

Помош за корисници во Тајланд

Контактот за информации, поддршка и услуги е:

Интернет (<http://www.epson.co.th>)

Достапни се информации за спецификации за производи, преземање двигатели, најчесто поставувани прашања (FAQ) и е-пошта.

Директна врска со Epson (Телефон: (66)2685-9899)

Нашиот тим во Оперативниот центар може да ви помогне со следното преку телефон:

- Прашања за продажба и информации за производи
- Прашања или проблеми околу употребата на производот
- Прашања за сервис за поправка и гаранција

Помош за корисници во Виетнам

Контактот за информации, поддршка и услуги е:

Оперативен центар на 84-8-823-9239
Epson (телефон):

Сервисен центар: 80 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City
Vietnam

Помош за корисници во Индонезија

Контактот за информации, поддршка и услуги е:

Интернет (<http://www.epson.co.id>)

- Информации за спецификации на производи, преземање двигатели
- најчесто поставувани прашања, прашања за продажба и прашања преку е-пошта

Оперативен центар на Epson

- Прашања за продажба и информации за производи
- Техничка поддршка

Телефон (62) 21-572 4350

Факс (62) 21-572 4357

Сервисен центар на Epson

Jakarta Mangga Dua Mall 3rd floor No 3A/B
Jl. Arteri Mangga Dua,
Jakarta

Телефон/Факс: (62) 21-62301104

Bandung Lippo Center 8th floor
Jl. Gatot Subroto No.2
Bandung

Телефон/Факс: (62) 22-7303766

Surabaya	Hitech Mall It IIB No. 12 Jl. Kusuma Bangsa 116 – 118 Surabaya Телефон: (62) 31-5355035 Факс: (62)31-5477837
Yogyakarta	Hotel Natour Garuda Jl. Malioboro No. 60 Yogyakarta Телефон: (62) 274-565478
Medan	Wisma HSBC 4th floor Jl. Diponegoro No. 11 Medan Телефон/Факс: (62) 61-4516173
Makassar	MTC Karebosi Lt. III Kav. P7-8 Jl. Ahmad Yani No.49 Makassar Телефон: (62)411-350147/411-350148

Помош за корисници во Хонг Конг

Корисниците се добредојдени да се јават во Epson Hong Kong Limited за да се здобијат со техничка поддршка, како и со послепродажни услуги.

Почетна страница на Интернет

Epson Hong Kong воспостави локална почетна страница и на кинески и на англиски на Интернет за да им ги овозможи на корисниците следните информации:

- Информации за производи
- Одговори за најчесто поставувани прашања (FAQ)
- Најнови верзии на двигатели за производи на Epson

Корисниците може да пристапат до почетната страница на веб преку:

<http://www.epson.com.hk>

Оперативен центар за техничка поддршка

Може да контактирате и со техничкиот персонал на следните телефони и броеви на факс:

Телефон: (852) 2827-8911

Факс: (852) 2827-4383

Помош за корисници во Малезија

Контактот за информации, поддршка и услуги е:

Интернет (<http://www.epson.com.my>)

- Информации за спецификации на производи, преземање двигатели
- најчесто поставувани прашања, прашања за продажба и прашања преку е-пошта

Epson Trading (M) Sdn. Bhd.

Претставништво.

Телефон: 603-56288288

Факс: 603-56288388/399

Телефон за помош на Epson

- Прашања за продажба и информации за производи (Инфолинија)

Телефон: 603-56288222

- Прашања за сервис за поправка и гаранција, употреба на производите и техничка поддршка (Теклинија)

Телефон: 603-56288333

Помош за корисници во Индија

Контактот за информации, поддршка и услуги е:

Интернет (<http://www.epson.co.in>)

Достапни се информации за спецификации за производи, преземање двигатели и прашања за производи.

Претставништво на Epson во Индија - Бангалор

Телефон: 080-30515000

Факс: 30515005

Подрачни канцеларии на Epson India:

Место	Телефонски број	Факс-број
Мумбаи	022-28261515 /16/17	022-28257287
Делхи	011-30615000	011-30615005
Шенаи	044-30277500	044-30277575
Колката	033-22831589 / 90	033-22831591
Хидерабад	040-66331738/ 39	040-66328633
Кокин	0484-2357950	0484-2357950
Кимбатор	0422-2380002	НИ
Пун	020-30286000 /30286001/30286002	020-30286000
Ахмедабад	079-26407176 / 77	079-26407347

Контакт-центар

За сервис, информации околу производи или за да нарачате тонер - 18004250011 (09:00 - 21:00) - Повикот е бесплатен.

За сервис (CDMA и мобилни корисници) - 3900 1600 (09:00 - 18:00) код со префикс за локален STD

Помош за корисници во Филипини

Корисниците се добредојдени да се јават во Epson Philippines Corporation на телефон и по факс, како и на адреса на е-поштата подолу за да се здобијат со техничка поддршка, како и со послепродажни услуги.

Главна линија:	(63-2) 706 2609
Факс:	(63-2) 706 2665
Директна линија со службата за информации:	(63-2) 706 2625
Е-пошта:	epchelpdesk@epc.epson.com.ph

Интернет (<http://www.epson.com.ph>)

Достапни се информации за спецификации за производи, преземање двигатели, најчесто поставувани прашања (FAQ) и прашања по е-пошта.

Бесплатен број 1800-1069-EPSON(37766)

Нашиот тим во Оперативниот центар може да ви помогне со следното преку телефон:

- Прашања за продажба и информации за производи
- Прашања или проблеми околу употребата на производот
- Прашања за сервис за поправка и гаранција

Индекс

С	Ж
Clearing paper jam Од средната фиока за отпечатоци.....70	Жлеб за хартија.....13
L	З
Launcher.....17	Заден капак.....13
R	Заштеда на набавки.....96
Report Page (Страница со извештај).....56	И
Resetting to Factory Defaults (Враќање на фабрички зададени вредности).....59	Избегнување заглавувања.....63
U	Име на деловите.....12
USB порта.....13, 19	Инсталирање.....21
Б	Инсталирање на двигателот на печатачот.....21
Барабан на фотоконукторот.....13	Инсталирање на касета со тонер.....92
В	Испраќање задача на печатење.....44
Вадење на касетата со тонер.....90	К
Ваљак за поддавање хартија.....13	Капак за пристап до тонерот.....12
Вид на конекција.....19	Капак за хартија.....12
Вкупен број страници.....96	Карактеристики на производот.....8
Водилка за должина.....12	Касета со тонер.....96
Водилки за ширина на хартијата.....12, 35	Конектор за напојување.....13
Г	Контактирање на сервис служба.....86
Главни делови.....12	Контактирање со Epson.....100
Грешка LED.....13	Копче.....14
Д	Л
Двигател за печатачот (Mac OS X) Инсталирање на двигател за печатачот.....22	Лостови.....13
Додаток на фиоката за отпечатоци.....12, 44	М
	Медиум за печатење.....96
	Медиумите за печатење
	Димензии.....32
	Место на заглавена хартија
	Заден капак.....65
	Лостови.....65

Механизам за дотур со повеќекратна употреба (MPF).....	65	Поставување пликови	
Преден капак.....	65	механизмот за дотур со повеќекратна употреба (MPF).....	37
Преносен ремен.....	65	Потрошен материјал.....	94
Средна фиока за отпечатоци.....	65	Преден капак.....	12
Механизам за дотур со повеќекратна употреба (MPF).....	12	Предупредување за празен тонер.....	89
Н		Предупредување за тонер намален тонер.....	89
Набавки		Прекинувач за напојување.....	12
Кога да нарачате.....	94	Пренесувачки ваљак.....	13
Нарачување набавки.....	94	Проблеми	
О		контактирање со Epson.....	100
Операционен панел.....	12	решавање.....	100
Основи на печатење.....	25	Проблеми во квалитетот на печатење.....	76
Основни проблеми на печатачот.....	73	Проблеми во печатење.....	74
Откажување задача.....	45	Проблеми на заглавување.....	72
Од компјутер.....	46	Проблеми со прикажување.....	74
од операциониот панел.....	45	Р	
П		Рамка за лизгање.....	12
Печатач		Расчистување заглавена хартија.....	63
Поместување.....	97	Расчистување на заглавена хартија	
Управување.....	95	Од задниот дел на печатачот.....	67
Печатење.....	44	Од предницата на печатачот.....	66
Прилагодена хартија.....	52	Рачка за задниот капак.....	13
Прилагодена хартија: Со Mac OS X двигател за печатење.....	54	Рачно двострано печатење.....	41
Прилагодена хартија: Со Windows двигател за печатење.....	54	Режим на употреба на неоригинални делови.....	86
Поврзување на печатач.....	19	С	
Подготвен LED.....	14	Светлички на операциониот панел.....	59
Поместување		Сервис.....	100
Печатач.....	97	Сијалички на операциониот панел.....	86
Помош		Складирање на потрошен материјал.....	94
Epson.....	100	Софтвер за печатачот.....	16
Пораки на набљудувачот на статусот.....	86	Спецификации.....	9
Поставување медиум за печатење		Спецификација на конекцијата.....	19
Механизмот за дотур со повеќекратна употреба (MPF).....	32	Средна фиока за отпечатоци.....	12
Поставување медиуми за печатење.....	31	У	
		Управување со печатачот.....	95